



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрваткосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-1125

Петок, 24 февруари 1978

БЕЛГРАД

БРОЈ 9

ГОД. XXXIV

Цена на овој број е 20 динари. — Претплата за 1978 година изнесува 550 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11736

144.

Врз основа на член 7 став 1, член 8 став 2 и член 18 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/74 и 5/78), донесувам

ОДЛУКА

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР И ВО СОБОРОТ НА РЕПУБЛИКИТЕ И ПОКРАИНТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Се распишуваат избори за делегати во Сојузниот собор и во Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ.

2. Изборот на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ќе се одржи во собранијата на општините во сите републики, односно автономни покраини во време од 12 до 21 април 1978 година.

3. Изборот на делегати во Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ ќе се одржи во републиките, односно покраинските собранија во сите републики, односно автономни покраини во време до 10 мај 1978 година.

4. Роковите за вршење на изборните дејствија за избор на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ почнуваат да течат на 10 март 1978 година.

5. За спроведување на оваа одлука, во однос на изборот на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, ќе се грижи Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

Бр. 020-22/78-1
22 февруари 1978 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

145.

Врз основа на член 31 став 1 во врска со член 28 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА ПРЕРАБОТКИ ОД МЕСО

1. За преработките од месо престануваат да важат сите бонификации (супер работи, количествени

работи, ризик, работи за развоз, каса-сконто и други бонификации) што производителските организации на здружен труд им ги одобруваат на организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на прометот на производи и на другите купувачи (во фактура за продажба на производи или во посебна фактура или дополнително на кој и да било друг начин).

Производителските организации на здружен труд ќе им продаваат и фактурираат преработки од месо на организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на прометот на тие производи, како и на други купувачи според своите производителски продажни цени формирани врз основа на важечките прописи, без бонификации — нето производителски продажни цени.

2. Организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на прометот на преработки од месо ќе ги формираат своите продажни цени калкулативно на тој начин што врз набавната цена ќе ги додадат фактичните зависни трошоци и маржата, според важечките прописи. Како набавна цена се смета нето фактурната продажна цена на производителот, односно на добавувачот зголемена за зависните трошоци.

3. Ако производителската организација на здружен труд им одобри бонификација на купувачите или ако купувачот — организацијата на здружен труд што се занимава со работи на прометот на преработки од месо, не ја намали својата продажна цена, за износот на таа бонификација, тој износ ќе се смета како неоправдано остварена имотна корист.

4. Сојузниот секретаријат за пазар и цени може, по потреба, да дава објасненија за тоа на кои услови на продажбата и начин на формирање на продажните цени на преработките од месо се однесуваат одредбите на точ. 1 до 3 од оваа одлука.

5. Производителските организации на здружен труд ќе ги формираат цените на преработките од месо според важечките прописи.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 110
12 јануари 1978 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Доброслав Кулафкиќ, с. р.

146.

Врз основа на член 26 став 3 и член 27 ст. 6 и 9 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), врз основа на согласноста од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЗА КОИ СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ГИ УТВРДУВА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА ВО 1978 ГОДИНА

1. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, на предлог од Сојузниот секретаријат за пазар и цени и од надлежните републички и покраински органи, а по прибавено мислење од Сојузниот комитет за земјоделство и од Стопанската комора на Југославија, во согласност со материјалните биланси, ги утврдува количествата (стоковен контингент) до кои можат да се увезуваат следните стоки:

Реден број	Тарифен број	Наименување
1	2	3
1	02.01/4б	Месо свинско со масни делови, свежо, разладено и смрзнато
2	02.01/4в	Месо свинско без масни делови, од месести свињи, свежо, разладено и смрзнато
3	04.03/1	Путер, свеж
4	09.01/1а, 2 и 3	Кафе и замена на кафе што содржи кафе
5	10.01/16 и 2в	Пченица, друга
6	10.06/16	Ориз во лушпа, друг
7	10.06/2 и 3	Ориз, лупен
8	15.01/16	Свинска маст, само сурова и пресувана

2. За носител на стоковниот контингент на увозот на свинско месо и маст, путер и пченица се определува Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи поради нејзината обврска да формира, чува и обновува пазарни и постојани стоковни резерви од овие производи, водејќи сметка за стоковните резерви првенствено да се пополнуваат со стоки од домашно производство.

Заради унапредување на соработката и размената на стоки со производителите на кафе и ориз, како и заради единствено настапување на тие пазари и потребата од остварување регионална насоченост на увозот на кафе и ориз, носител на стоковниот контингент за тие стоки е Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи.

Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи, при увозот на ориз, ќе води сметка за унапредувањето на домашното производство и за порационално користење на преработувачките капацитети на ориз на организациите на здружен труд.

Распределбата на стоките од точка 1 на оваа одлука врз потрошувачите — корисници ја утврдуваат договорно надлежните републички и покраински органи, во рамките на Меѓурегионалниот комитет за областа на пазарот и цените, врз основа на предлог од Сојузниот секретаријат за пазар и цени.

Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи првенствено обезбедува увоз на стоките од точка 1 на оваа одлука што се произведени во

сопствени и мешовити претпријатија, основани во земјите во развој врз основа на Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), при услов стоките да се нудат под конкурентни услови.

3. Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи, како носител на стоковниот контингент за увоз на стоките од точка 1 на оваа одлука, врши увоз со избор на најповолен увозник, врз основа на јавно наддавање, односно преку јавно прибирање на понуди. По исклучок, Дирекцијата за резерви на прехранбени производи може за увоз на стоки од одделни земји непосредно да склучува купувачки, со тоа што увозот да ѝ го довери на организацијата на здружен труд што преку наддавање ќе понуди најповолни услови на увозот.

Организациите на здружен труд што се занимаваат со увоз на стоките од точка 1 на оваа одлука, должни се преку самоуправна спогодба да обезбедат единствен настап на странскиот пазар.

Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи е должна да ги извести сите заинтересирани организации на здружен труд што се занимаваат со увоз на стоките од точка 1 на оваа одлука за условите под кои се врши увозот и од нив да побара понуди.

Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи на избраниот увозник ќе му издаде решение за увоз на определени стоки од стоковниот контингент.

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на стоките за кои стоковните контингенти ги утврдува Сојузниот секретаријат за надворешна трговија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/77).

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 111
9 февруари 1978 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Антон Вратуша, с. р.

147.

Врз основа на член 4 став 3 од Законот за амортизација на основните средства на основните организации на здружен труд и на други корисници на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА ЗА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА ШТО ГИ СОЧИНУВААТ КАПАЦИТЕТИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРЕДМЕТИ НА ВООРУЖУВАЊЕТО И ВОЕНАТА ОПРЕМА

1. Основната организација на здружен труд и друг корисник на општествени средства вршат пресметка на амортизацијата на основните средства што ги сочинуваат капацитетите за производство на предмети на вооружувањето и воената опрема во текот на годината во роковите определени со самоуправниот општ акт, со тоа што се должни да извршат пресметка и издвојување на амортизацијата на посебна сметка по периодичните пресметки, односно по завршната сметка.

2. Издвојувањето на амортизацијата во смисла на точка 1 од оваа одлука се врши со пренес на

посебна сметка кај Службата на општественото книговодство, во рок од 30 дена од денот на истекот на рокот за составување и поднесување на периодичната пресметка, односно на завршната сметка за периодот на кој се однесува пресметаната амортизација.

3. При издвојувањето на амортизацијата на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство, кон налогот за пренос, се поднесува пресметка што ги содржи следните податоци: назив на амортизационата група во која се распоредени основните средства на кои се однесува амортизацијата, вредност на средствата што служи како основица за пресметка на амортизацијата, стапка по која пресметката на амортизацијата е извршена и износ на амортизацијата утврден за тие средства со периодичната пресметка, односно со завршната сметка за периодот на кој се однесува пресметката.

Еден примерок од пресметката од став 1 на оваа точка се доставува до Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

4. Сојузниот секретаријат за народна одбрана, заради применување на оваа одлука, ќе достави до Службата на општественото книговодство на Југославија список на основните организации на здружен труд и на другите корисници на општествени средства кај кои се наоѓаат основните средства што ги сочинуваат капацитетите за производство на предмети на вооружувањето и воената опрема.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 117
16 февруари 1978 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

148.

Врз основа на член 142 став 2 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), врз основа на согласност од извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ЕДИНСТВЕНИТЕ КРИТЕРИУМИ И ПОСТАПКАТА ЗА СКЛУЧУВАЊЕ САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ НА ОСНОВНИТЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И НА ДРУГИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ ПРАВНИ ЛИЦА ОД ЧЛЕН 141 НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ И КРЕДИТНИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО, ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО ВО 1978 ГОДИНА

1. Основните и другите организации на здружен труд и другите општествени правни лица, со самоуправни спогодба во рамките на републиката и покраинската заедница, ќе ги утврдат критериумите и постапката за остварување на правото на задолжување во странство во 1978 година во согласност со утврдената заедничка девизна политика за 1978 година, тргнувајќи од следните критериуми:

1) можноста кредитите да ги отплатуваат со остварени, односно здружени девизни средства, односно со средства со кои за тие цели располагаат сообразно со закон;

2) насочување на кредитите за:

— побрз развој на дејностите што се од посебно значење за реализација на договорената политика на вкупниот развој на земјата утврден со Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година во 1978 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/77), како и со резолуциите за остварување на општествените планови на републиките и на општествените планови на автономните покраини за периодот од 1976 до 1980 година;

— вложувања во производството и објекти што придонесуваат кон порационално зголемување на извозот и тоа, пред сè, извозот со поголем нето девизен ефект, кон порационална супституција на увозот и кон стабилизација на домашниот пазар;

— вложувања во производство што придонесува кон поосетно подигање на продуктивноста на трудот и техничко-технолошкиот процес;

— развој на дејности што се засноваат првенствено врз домашни извори на сировини и репродукциони материјали;

3) потребите што произлегуваат од утврдените планови на кредитните работи со странство по републиките и автономните покраини.

2. Покрај критериумите од точка 1 на оваа одлука треба да се придржуваат кон:

1) договорите, односно самоуправните спогодби за организирано настапување на меѓународниот финансиски пазар;

2) политиката на регионалниот распоред на задолжувањето во странство;

3) потребата од развивање и унапредување на финансиската соработка со неврзаните земји и другите земји во развој.

3. Задолжувањето во странство на основните организации на здружен труд и на другите општествени правни лица во рамките на одделните републики и автономни покраини може да се движи во рамките утврдени со Привремениот договор за насочување на дополнителните странски средства за остварување на договорената политика за развој во периодот од 1976 до 1980 година во 1978 година и со привремениот договор за насочување на странските кредити за увоз на сировини и репродукциони материјали во периодот од 1976 до 1980 година во 1978 година.

Правото на задолжување по основ на кредити за увоз на опрема и на финансиските кредити од Привремениот договор за насочување на дополнителните странски средства за остварување на договорената политика за развој во периодот од 1976 до 1980 година во 1978 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/77), може од страна на републиките и автономните покраини да се користи во сразмер во кој вкупните износи за тие намени учествуваат во вкупниот износ на странските кредити што е утврден во член 7 на тој договор.

4. Критериумите и постапката за остварување на правото на задолжување во странство ќе се регулираат со самоуправни спогодба во рамките на републиката и покраинската заедница.

Ако самоуправната спогодба од став 1 на оваа точка не се склучи во утврдениот рок, критериумите и постапката ги утврдува надлежниот орган на републиката, односно на автономната покраина.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 115
16 февруари 1978 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

149.

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ВО ПРОМЕТОТ НА ПРОИЗВОДИ И ЗА ВАЖЕЊЕТО НА БОНИФИКАЦИЈЕ

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со производство и организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на прометот на производи чии цени се во надлежност на федерацијата, ако со самоуправни спогодба за соработка, со самоуправни спогодба за здружување на трудот и средствата или со друга самоуправни спогодба заеднички ја утврдуваат продажната цена, должни се таа цена да ја утврдат во рамките на нивото на цените според важечките прописи.

Организациите на здружен труд од став 1 на оваа точка го доставуваат до Сојузниот завод за цени ценовникот со цените утврдени на начинот утврден во став 1 по одделни групации на производи.

2. Организациите на здружен труд можат цените утврдени на начинот од точка 1 на оваа одлука да ги применат по истекот на 30 дена од денот на доставувањето на ценовникот до Сојузниот завод за цени.

Сојузниот завод за цени може во рокот од став 1 на оваа точка да ја запре примената на тие цени, ако не се утврдени во согласност со важечките прописи, односно со утврдената политика на цените.

3. За производите за кои организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на прометот на производи не ги утврдат продажните цени според одредбите на точ. 1 и 2 од оваа одлука до 30 јуни 1978 година, можат по 30 јуни 1978 година продажните цени на тие производи да ги утврдат само врз основа на посебни прописи за износите за покривање на трошоците на прометот, односно за учеството на организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на прометот на стоки и услуги во продажната цена.

4. Додека цените на производите не ќе се утврдат според одредбите на точ. 1 до 3 од оваа одлука, не можат да се зголеμουваат бонификациите (супер рабат, количествен рабат, ризик, каса-сконто и др.), што производителските организации на здружен труд, до денот на влегувањето во сила на оваа одлука, во согласност со важечките прописи им ги одобрувале на организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на прометот на стоки и услуги и на други купувачи.

5. Ако производителските организации на здружен труд продаваат производи по малопродажни цени, формирани според важечките прописи, можат на организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на прометот на производи да им го одобруваат само редовниот рабат од таквата малопродажна цена, без дополнителни бонификации, во согласност со важечките прописи.

6. Одредбите на точ. 1 до 4 од оваа одлука важат и за цените утврдени со самоуправните спогодби од точка 1 на Одлуката за начинот на формирање на цените за стоките од увоз („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/77).

7. Сојузниот секретаријат за пазар и цени може, по потреба, да дава објасненија за тоа на кои бонификации и цени се однесуваат одредбите на точ. 1 до 6 од оваа одлука.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 114

16 февруари 1978 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

150.

Врз основа на член 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ ВОЗДУШЕН СООБРАЌАЈ

1. Организациите на здружен труд што вршат аеродромски услуги можат според условите на пазарот да ги формираат цените на своите услуги што ги даваат во меѓународниот воздушен сообраќај, а во согласност со утврдената политика на цените.

2. Организациите на здружен труд што вршат аеродромски услуги и организациите на здружен труд што вршат превоз на патници и стоки во воздушниот сообраќај можат да ги формираат цените според одредбата на точка 1 од оваа одлука ако склучат самоуправни спогодба со која ќе определат кои линии на домашните превозници ќе се сметаат како линии во меѓународниот воздушен сообраќај, за кои аеродромски услуги на тие линии ќе се формираат цените во согласност со одредбите на оваа одлука, како и начинот на утврдување на тие цени.

3. Ценовниците со цените формирани во согласност со одредбите на точ. 1 и 2 од оваа одлука организациите на здружен труд што вршат аеродромски услуги ги доставуваат до Сојузниот завод за цени заради евиденција.

Цените од ценовниците од став 1 на оваа точка организациите на здружен труд од тој став можат да ги применуваат по истекот на рокот од 30 дена од денот на доставувањето на ценовниците заради евиденција. Сојузниот завод за цени може да го скрати овој рок.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 116

16 февруари 1978 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

151.

Врз основа на точка 1 од Одлуката за условите за купување на непреработено злато („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/77), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА АВАНСОТ НА СТОКОВНИОТ КОНТИНГЕНТ ЗА ЗЛАТО ВО 1978 ГОДИНА

1. Авансот на стоковниот контингент за злато до кој корисниците на злато можат во 1978 година

да купуваат непреработено злато од производителите во Југославија или во странство се определува во височина од 25% од контингентот одобрен во 1977 година со Одлуката за определување на стоковниот контингент за злато во 1977 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/77), и изнесува:

	во килограми
1) за ордени и медали	0,500
2) за заботехнички цели	263,750
3) за потреби на индустријата	225,250
4) за потреби на преработката на злато во накит и други предмети од злато	1.371,250
5) за други потреби	625,—

Организациите на здружен труд — производители на злато во Југославија можат за потреби на преработката на злато во своите организации, покрај количеството на злато од најмалку 418,750 килограми од авансот на стоковниот контингент определен во одредбите под 3 и 4 став 1 на оваа точка, да користат уште и 50% од количеството на зголеменото производство на непреработено злато во 1978 година во однос на производството на таквото злато во 1977 година.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 112

9 февруари 1978 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Антон Вратуша, с. р.

152.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76) Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЈАТА ЗА ЦАРИНСКИТЕ КОНТИНГЕНТИ СО КОИ СЕ НАМАЛЕНИ ЦАРИНИТЕ НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ГРАНКИ И ГРУПАЦИИ НА СТОПАНСТВОТО

1. Се продолжува важењето на долунаведените решенија за царинските контингенти што се донесени во 1976 година и поранешните години, а чие важење било продолжено до крајот на 1977 година со Решението за продолжување на важењето на Решенијата за царинскиот контингент со кои се намалени царините на увозот на специфичната опрема за определени гранки и групации на стопанството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/77), со Решението за дополненија на Решението за намалување на царината на увоз на специфичната опрема што се користи за изградба на електроенергетски производствени и преносни објекти и диспечерски центри на Заедницата на југословенското електростопанство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/77) и со Решението за измена на Решението за ослободување од плаќање царина на специфичната опрема што се користи во заштитните работилници за професионална рехабилитација на инвалиди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/77), како и решенијата за царинските контингенти што се донесени во 1977 година, и тоа на:

1) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за изградба на електроенергетски производствени и преносни објекти и диспечерски центри на Заедницата на југословенското електростопанство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/75, 48/75, 61/75, 30/76, 5/77 и 53/77);

2) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во рудниците на јаглен и при облагородување на јаглен („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73, 28/75 и 61/75);

3) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во експлоатацијата на нафта и природен гас („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73, 61/75 и 14/77);

4) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за изградба на нафтовиоди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/76);

5) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за изградба на гасоводи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75, 61/75 и 14/77);

6) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во рудниците на железна руда, подготовка на железна руда и производството на кокс, железо и челик („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73, 28/75 и 61/75);

7) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во рудниците за бакар и во производството на катоден бакар („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73, 28/75 и 61/75);

8) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во рудниците за боксит и во производството на аноди за електролиза на алуминиум, на глинца и на алуминиум („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73, 7/74, 39/74, 48/75 и 61/75);

9) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во рудниците на олово, цинк и антимон и во производство на олово, цинк и антимон и на нивни придружни метали („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73, 28/75 и 61/75);

10) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во рудниците за жива и во производството на жива („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73, 61/75 и 30/76);

11) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во рудниците и за производство на фероникел („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/77);

12) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за рудниците и за облагородување на метали („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/74, 39/74, 28/75, 61/75, 30/76, 14/77 и 32/77);

13) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во рударските и геолошките истражувања („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75 и 61/75);

14) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за производство на сулфурна киселина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73, 28/75, 61/75 и 14/77);

15) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на разблажена (46%) азотна киселина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75 и 61/75);

16) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за производство на фосфорна киселина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/74, 61/75 и 14/77);

17) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во

производството на анхидрид на фтална киселина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/76 и 58/77);

18) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на стеаринска и олеинска киселина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/76);

19) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на лимонска и винска киселина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/76);

20) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за електролитичко производство на хлор и натриум-хидроксид („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73 и 61/75);

21) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за производство на калиумови соединенија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73 и 61/75);

22) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за производство на формалин („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73 и 61/75);

23) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за производство на титан-диоксид („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73, 28/75 и 61/75);

24) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на амонијак („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75 и 61/75);

25) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за производство на калцинирана сода („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73, 28/75 и 61/75);

26) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за производство на етилен и на полиетилен и за транспорт на етилен и полипропилен од Југославија во Романија преку цевоводи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73, 25/74, 28/75, 48/75, 61/75 и 62/77);

27) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за производство на винилхлорид мономер — PVC во прав („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73, 7/74, 39/74, 28/75 и 61/75);

28) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за производство на полистирол („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73, 61/75 и 41/76);

29) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за производство на фенол-меламин и карбамид-формалдехидни маси за пресување (дуропласт маси) — („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73, 28/75 и 61/75);

30) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на производи врз база на хлоралкални електролизи и полимеризација врз база на пропилен, етиленоксид и пропиленоксид („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74, 28/75 и 61/75);

31) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за хлор-алкална електролиза („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74, 28/75 и 61/75);

32) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на водород-пероксид („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74 и 61/75);

33) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на вештачки смоли и полиакрилатни дисперзии („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/74 и 61/75);

34) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на вештачки хемиски ѓубриња („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75, 61/75, 14/77 и 62/77);

35) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на натриум-триполифосфат и натриум-силикофлуорид („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75, 61/75 и 19/77);

36) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на криолит, бели сафи и алуминиум-трифлуорид („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75 и 61/75);

37) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на фосфорни соли (минерални фосфати за добиточна исхрана) — („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75 и 61/75);

38) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на комплексно минерално ѓубре врз база на тресет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/76);

39) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за производство на полиамидни и полиолефијски влакна („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73, 7/74, 39/74, 28/75 и 61/75);

40) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за производство на полиестерски плакна („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73, 39/74, 28/75 и 61/75);

41) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за производство на полиакрилонитрилно влакно („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73, 28/75 и 61/75);

42) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на полиуретанска пена („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/76);

43) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за производство на диоктилфталат (ДОП) — („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/77);

44) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за производство на хидрогенирани ерготалкалоиди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/77);

45) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за производство на нејонотени тензиди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/77);

46) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за производство на безалкално стаклено влакно („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/77);

47) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за производство на основни земјоделски производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/73, 64/73, 39/74, 28/75, 61/75 и 32/77);

48) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на шеќер („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/73, 28/75 и 61/75);

49) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на јастиви масла („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75, 61/75 и 30/76);

50) Решението за намалување на царината на увозот на поморски рибарски бродови и делови за лов на риби во океански води („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/77);

51) Решението за намалувањето на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за заштита на човековата средина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/77);

52) Решението за ослободување од плаќање царина на специфичната опрема што се користи во заштитните работилници за професионална реха-

билитација на инвалиди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73, 61/75 и 5/77);

53) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што служи за претовар во лифскиот, контејнерскиот и масовниот превоз во пристаништа и луки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/77);

54) Решението за намалување на царината на увозот на локомотиви, вагони и електромоторни возови за потребите на Југословенските железници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/77);

55) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за манипулација со стоки и за одржување и реконструкција на сруките во железничкиот сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/77);

56) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се врши за потребите на безбедноста на воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/77);

57) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за производството на пеницилин („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/77);

58) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за доработка (сушење, сортирање, влажење, ферментација и др.) на тутун („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/77);

59) Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за производство, пренос и емитување на телевизиски и радио програми („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/77).

2. Ова решение се применува од 1 јануари до 31 март 1978 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 113
16 февруари 1978 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Доброслав Кулафич, с. р.

153.

Врз основа на член 58 став 5 од Законот за книговодството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), сојузниот секретар за финансии пропишува

П Р А В И Л Н И К

ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ ПОЗИЦИИ ВО ОБРАЗОЦИТЕ ЗБИРЕН БИЛАНС НА УСПЕХОТ, КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС И ЗБИРЕН БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ И ЗА НАЧИНОТ НА НИВНОТО ДОСТАВУВАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Работните организации што во својот состав имаат две или повеќе основни организации на здружен труд, сложените организации на здружен труд, општествено-политичките заедници и самоуправните интересни заедници од општествените дејности ги пополнуваат образците на збирниот биланс на успехот, Образецот Консолидиран биланс на успехот и образците на збирниот биланс на приходите и расходите, пропишани со Одлуката за образците на збирниот и консолидираниот биланс („Службен лист

на СФРЈ“, бр. 1/78) и ги доставуваат на начинот предвиден со овој правилник.

Член 2

При пополнувањето на образците од член 1 на овој правилник, во поглед на содржината на одделни позиции во тие образци, работните организации што во својот состав имаат две или повеќе основни организации на здружен труд, сложените организации на здружен труд, општествено-политичките заедници и самоуправните интересни заедници од општествените дејности постапуваат според одредбите од овој правилник.

Член 3

Паричните вредности искажани во образците од член 1 на овој правилник се искажуваат во полни износи (динари со пари), а другите податоци — со броеви без децимали.

Член 4

Работната организација што во својот состав има две или повеќе основни организации на здружен труд, сложената организација на здружен труд, општествено-политичката заедница и самоуправната интересна заедница од општествената дејност доставуваат до надлежната служба на општественото книговодство (во натамошниот текст: Службата) збирен биланс, односно консолидиран биланс на расходите од член 1 на овој правилник, во роковите предвидени во член 43, односно член 45 став 1 на Законот за книговодството, во по три примероци. Збирниот биланс на приходите и расходите на општествено-политичката заедница го доставува до надлежната служба органот на управата на општествено-политичката заедница надлежен за работите на буџетот.

Член 5

Кон збирниот биланс на успехот, односно збирниот биланс на приходите и расходите на работната организација, сложената организација на здружен труд, општествено-политичката заедница и самоуправната интересна заедница од општествените дејности доставуваат, и тоа:

- 1) работните организации — попис на основните организации на здружен труд и на работните заедници во нивниот состав;
- 2) сложените организации на здружен труд — попис на работните организации здружени во сложената организација на здружен труд и на работните заедници формирани во сложената организација на здружен труд;
- 3) општествено-политичките заедници — попис на своите органи и организации;
- 4) самоуправните интересни заедници — попис на организациите на здружен труд од општествените дејности што се опфатени со збирниот биланс на успехот.

Пописот од став 3 на овој член се доставува во три примероци, а ги содржи следните податоци: назив, седиште, шифра на дејноста и број на жиро-сметката. Пописот кон збирниот биланс на успехот на работната организација содржи и износ на загубата на основната организација на здружен труд ако ја искажала во својата завршна сметка.

II. СОДРЖИНА НА ОДДЕЛНИ ПОЗИЦИИ ВО ОБРАЗОЦИТЕ ЗБИРЕН БИЛАНС НА УСПЕХОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА

Член 6

Збирниот биланс на успехот на работната организација што во свој состав има две или повеќе основни организации на здружен труд се составува на Образецот Деловен резултат во текот на годината — Биланс на успехот од 1 јануари до _____ 19___ година и на образецот Посебни податоци кои

билансот на успехот од 1 јануари до _____ 19____ година, кои се напечатени кон Уредбата за контниот план и билансите за организациите на здружен труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/77) и се нејзин составен дел.

Член 7

Обрасците од член 6 на овој правилник работната организација ги пополнува врз основа на податоците што ги искажале основните организации на здружен труд и работните заедници во нејзиниот состав на Образецот Деловен резултат во текот на годината — Биланс на успехот од 1 јануари до _____ 19____ година и Образецот Посебни податоци од билансот на успехот од 1 јануари до _____ 19____ година.

Збирниот биланс на успехот се составува така што податоците од соодветните обрасци на секоја основна организација на здружен труд и работната заедница во состав на работната организација се собираат и се искажуваат во соодветните обрасци.

Член 8

Работната организација што во својот состав има две или повеќе основни организации на здружен труд ќе ги искаже во Образецот Посебни податоци кон билансот на успехот од 1 јануари до _____ 19____ година и податоците за заедничките приходи, што се остваруваат преку работната организација, како и другите податоци што ги искажала таа во тој образец, а кој го поднела кон својата завршна сметка.

III. СОДРЖИНА НА ОДДЕЛНИ ПОЗИЦИИ ВО ОБРАЗОЦОТ ЗБИРЕН БИЛАНС НА УСПЕХОТ НА СЛОЖЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Член 9

Збирниот биланс на успехот на сложена организација на здружен труд се составува на Образецот Деловен резултат во текот на годината — Биланс на успехот од 1 јануари до _____ 19____ година и на Образецот Посебни податоци кон билансот на успехот од 1 јануари до _____ 19____ година, што се напечатени кон Уредбата за контниот план и билансите за организациите на здружен труд и се нејзин составен дел.

Член 10

Обрасците од член 9 на овој правилник сложената организација на здружен труд ги пополнува врз основа на податоците што ги искажале работните организации што се здружени во сложена организација на здружен труд на обрасците на збирниот биланс на успехот од член 6 на овој правилник.

Во обрасците на збирниот биланс на успехот од став 1 на овој член сложената организација на здружен труд внесува и податоци што ги искажале работните заедници формирани во сложена организација на здружен труд врз Образецот Деловен резултат во текот на годината — Биланс на успехот од 1 јануари до _____ 19____ година и Образецот Посебни податоци кон билансот на успехот од 1 јануари до _____ 19____ година.

Збирниот биланс на успехот се составува така што податоците од соодветните обрасци на секоја работна организација, што се здружени во сложена организација на здружен труд, како и на работните заедници формирани во сложена организација на здружен труд, се собираат и се искажуваат во соодветните обрасци.

Член 11

Збирниот биланс на успехот на работната организација што е здружена во две или повеќе сложени организации на здружен труд се опфаќа со збирниот биланс на успехот на онаа сложена организација на здружен труд во која работната организација прво се здружила.

Член 12

Сложената организација на здружен труд ќе ги искаже во Образецот Посебни податоци кон билансот на успехот од 1 јануари до _____ 19____ година и податоците за заедничките приходи што се остваруваат преку сложената организација на здружен труд, како и другите податоци што ги искажала таа во тој образецот, а кој го поднела кон својата завршна сметка.

IV. СОДРЖИНА НА ОДДЕЛНИ ПОЗИЦИИ ВО ОБРАЗОЦОТ ЗБИРЕН БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКАТА ЗАЕДНИЦА

Член 13

Збирниот биланс на приходите и расходите на општествено-политичката заедница се составува на Образецот Приходи и расходи во текот на годината — Биланс на приходите и расходите од 1 јануари до _____ 19____ година, кој е напечатен кон Уредбата за контниот план и билансите за органите на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/77) и е нејзин составен дел.

Член 14

Образецот од член 13 на овој правилник органот на управата на општествено-политичката заедница надлежен за работи на буџетот го пополнува врз основа на податоците што ги искажале органите и организациите од таа општествено-политичка заедница во Образецот Приходи и расходи во текот на годината — Биланс на приходите и расходите од 1 јануари до _____ 19____ година.

Збирниот биланс на приходите и расходите се составува така што податоците од образецот на секој орган и организација на односната општествено-политичка заедница се собираат и се искажуваат во образецот од член 13 на овој правилник.

V. СОДРЖИНА НА ОДДЕЛНИ ПОЗИЦИИ ВО ОБРАЗОЦОТ ЗБИРЕН БИЛАНС НА УСПЕХОТ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА

Член 15

Збирниот биланс на успехот на самоуправната интересна заедница од општествените дејности се составува на Образецот Деловен резултат во текот на годината — Биланс на успехот од 1 јануари до _____ 19____ година и на Образецот Посебни податоци кон билансот на успехот од 1 јануари до _____ 19____ година, што се напечатени кон Уредбата за контниот план и билансите за организациите на здружен труд и се нејзин составен дел.

Член 16

Обрасците од член 15 на овој правилник самоуправната интересна заедница од општествените дејности ги пополнува врз основа на податоците што ги искажале организациите на здружен труд од општествените дејности што вршат слободна размена на трудот преку, односно во рамките на таа заедница во тие обрасци.

Збирниот биланс на успехот се составува така што податоците од соодветните обрасци на секоја организација на здружен труд од општествените дејности што врши слободна размена на трудот преку, односно во рамките на таа заедница се собираат и се искажуваат во соодветните обрасци.

Член 17

Податоците за организациите на здружен труд од општествените дејности што вршат слободна размена на трудот преку, односно во рамките на две или повеќе самоуправни интересни заедници од општествените дејности, ги искажува самоуправната интересна заедница од онаа општествена дејност

што ја врши и организацијата на здружен труд од општествената дејност.

Член 18

Податоците за организациите на здружен труд од општествените дејности што вршат слободна размена на трудот преку, односно во рамките на две или повеќе самоуправни интересни заедници од иста општествена дејност, ги искажува самоуправната интересна заедница што е основана за територијата на општината или за територијата на друга општествено-политичка заедница ако самоуправна интересна заедница не е основана за територијата на општината.

Член 19

Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување, вработувањето и од другите општествени дејности преку која, односно во рамките на која организациите на здружен труд од општествените дејности не вршат слободна размена на трудот, не составува збирен биланс на успехот.

VI. СОДРЖИНА НА ОДДЕЛНИ ПОЗИЦИИ ВО КОНСОЛИДИРАНИОТ БИЛАНС НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА

Член 20

Работната организација што во својот состав има две или повеќе основни организации на здружен труд составува консолидиран биланс на успехот врз Образецот Консолидиран биланс на успехот од 1 јануари до _____ 19____ година, кој е напечатен кон Одлуката за обрасците на збирниот и консолидираниот биланс и е нејзин составен дел.

Член 21

Образецот од член 20 на овој правилник работната организација го пополнува врз основа на податоците од збирниот биланс на успехот на работната организација што го составила на Образецот Деловен резултат во текот на годината — Биланс на успехот од 1 јануари до _____ 19____ година од член 6 на овој правилник — (во натамошниот текст: Образец БУ) и другите податоци од книговодството на основните организации на здружен труд и работните заедници во нејзиниот состав.

Член 22

Во образецот од член 20 на овој правилник се искажуваат податоци, и тоа:

1) под редниот број 1 — износот искажан под редниот број 35 на Образецот БУ, намален за износот на приходите што основните организации на здружен труд и работните заедници ги оствариле во работната организација, освен износот на приходите што тие организации и заедници го оствариле по основ на финална потрошувачка (инвестиции, ситен инвентар, заедничка потрошувачка и сл.);

2) под редниот број 2 — износот искажан под редниот број 16 на Образецот БУ, зголемен за износот искажан под редниот број 80 од Образецот Деловен резултат во текот во годината — Биланс на успехот од 1 јануари до _____ 19____ година на работните заедници во состав на работната организација (член 7) и намален за износот за кој е намален износот искажан под редниот број 35 на Образецот БУ во смисла на одредбата од точка 1 на овој член;

3) под редниот број 4 — износот искажан под редниот број 43 на Образецот БУ;

4) под редниот број 5 — износот кој се утврдува така што износот искажан под редниот број 44 на Образецот БУ се множи со коефициентот кој се утврдува од односот на износот искажан под редниот број 3 на овој образец и износот искажан под редниот број 17 на Образецот БУ;

5) под редниот број 6 — износот искажан под редниот број 4, намален за износот искажан под редниот број 5;

6) под редниот број 7 — износот искажан под редниот број 5, намален за износот искажан под редниот број 4;

7) под редниот број 9 — износот искажан под редниот број 80, намален за износот искажан под редниот број 55 на Образецот БУ;

8) под редниот број 10 — износот кој се утврдува така што износот искажан под редниот број 3 ќе се намали за износот искажан под редниот број 5 на овој образец и ќе се зголеми за износот искажан под редниот број 42 на Образецот БУ;

9) под редниот број 11 — износот искажан под редниот број 9, намален за износот искажан под редниот број 10;

10) под редниот број 12 — износот искажан под редниот број 10, намален за износот искажан под редниот број 9;

11) под редниот број 14 — износот искажан под ред. бр. 87 до 92 на Образецот БУ;

12) под редниот број 15 — износот искажан под редниот број 93 на Образецот БУ;

13) под редниот број 16 — износот искажан под редниот број 95, намален за износот искажани под ред. бр. 73 до 78 на Образецот БУ;

14) под редниот број 17 — износот искажан под ред. бр. 14 и 15, намален за износот искажан под редниот број 16;

15) под редниот број 18 — износот искажан под редниот број 16, намален за износот искажан под ред. бр. 14 и 15.

VII. СОДРЖИНА НА ОДДЕЛНИ ПОЗИЦИИ ВО КОНСОЛИДИРАНИОТ БИЛАНС НА СЛОЖЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Член 23

Сложената организација на здружен труд го составува консолидираниот биланс на успехот врз Образецот Консолидиран биланс на успехот од 1 јануари до _____ 19____ година, кој е напечатен кон Одлуката за обрасците на збирниот и консолидираниот биланс и е нејзин составен дел.

Член 24

Образецот од член 23 на овој правилник сложената организација на здружен труд го пополнува врз основа на податоците што ги искажале работните организации што се здружени во сложената организација на здружен труд во обрасците на Консолидираниот биланс на успехот од член 20 на овој правилник.

Консолидираниот биланс на успехот се составува така што податоците од обрасците на секоја работна организација што се здружени во сложената организација на здружен труд се собираат и се искажуваат во образецот од член 23 на овој правилник.

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 25

Општествено-политичките заедници при составувањето на Збирниот биланс на приходите и расходите за 1977 година врз Образецот Приходи и расходи во текот на годината — Биланс на приходите и расходите од 1 јануари до _____ 19____ година, не ги искажуваат податоците во колоната 4.

Член 26

Самоуправните интересни заедници од општествените дејности при составувањето на Збирниот биланс на успехот за 1977 година, не го пополнуваат

Образецот Посебни податоци кон билансот на успехот од 1 јануари до _____ 19____ година.

Самоуправните интересни заедници од општествените дејности при составувањето на Збирниот биланс за успехот за 1977 година врз Образецот Деловен резултат во текот на годината — Биланс на успехот од 1 јануари до _____ 19____ година, не ги искажуваат податоците во колоната 4.

Член 27

Работните организации и сложените организации на здружен труд при составувањето на Консолидираниот биланс за успехот за 1977 година врз Образецот Консолидиран биланс на успехот од 1 јануари до _____ 19____ година, не ги искажуваат податоците во колоната 3.

Член 28

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-2141/1
15 февруари 1978 година
Белград

Сојузен секретар за
финансии,
Момчило Цемовиќ, с. р.

154.

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за условите и постапката за санација („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76, 20/77 и 5/78), сојузниот секретар за финансии пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ДЕЈСТВИЈАТА ВО ПОСТАПКАТА ЗА САНАЦИЈА ШТО СЕ ЗАПИШУВААТ ВО РЕГИСТАРТО ШТО ГО ВОДИ СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

Член 1

Во Правилникот за податоците за дејствијата во постапката за санација што се запишуваат во регистарот што го води Службата на општествено книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/77) во член 2 по точка 10 се додава нова точка 10а, која гласи:

„10а) износ на надоместувањето на средствата од страна на:
— банките;
— фондовите на заедничките резерви;
— општествено-политичките заедници;
— основните организации на здружен труд во состав на работната организација;
— другите преземачи на санација.“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-1775/1-78
8 февруари 1978 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Момчило Цемовиќ, с. р.

155.

Врз основа на член 28 став 2 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/77), сојузниот секретар за финансии издава

Н А Р Е Д Б А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЯ НА НАРЕДБАТА ЗА СМЕТКИТЕ ЗА УПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НИВНИТЕ ФОНДОВИ, НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И ДРУГИ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ, ЗА НАЧИНОТ НА УПЛАТУВАЊЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ И ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ

1. Во Наредбата за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници, за начинот на уплатување на тие приходи и за начинот на известување на корисниците на тие приходи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/77) во Списокот на општините со нивните статистички ознаки, по републиките и автономните покраини и надлежните служби на општественото книговодство, што е составен дел на таа наредба, во делот за Социјалистичката Република Босна и Херцеговина, се вршат следните измени и дополненија:

1) во колоните 5 и 6 по зборовите: „Чапљина 021“ се додаваат зборовите: „Неум 107“, по зборовите: „Сарајево — Центар 077“ — зборовите: „Стари град Сарајево 109“, по зборовите: „Сарајево Ново 079“ — зборовите: „Сарајевско поле 108“, а по зборовите: „Власеница 101“ — зборовите: „Шековићи 087“;

2) во колоните 5 и 6 по зборовите: „Шековићи 087“ се бришат.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 6-12371/1
8 февруари 1978 година
Белград

Сојузен секретар за
финансии,
Момчило Цемовиќ, с. р.

156.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „IL GIORNO“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Il Giorno“, број 249 од 3 ноември 1977 година, што излегува на италијански јазик во Милано, Италија.

Бр. 650-1-12/327
10 декември 1977 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

157.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „TZ“**

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „TZ“, број 253 од 3 ноември 1977 година, што излегува на германски јазик во Минхен, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/603

10 декември 1977 година

Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

158.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „L'EUROPEO“**

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на списанието „L' Europeo“, број 43 од 28 октомври 1977 година, што излегува на италијански јазик во Милано, Италија.

Бр. 650-1-12/351

10 декември 1977 година

Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

159.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE“**

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „International Herald Tri-

bune“, број 29462 од 28 октомври 1977 година, што излегува на англиски јазик во Цирих, Швајцарија.

Бр. 650-1-27/577

10 декември 1977 година

Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

160.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „TIME“**

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на списанието „Time“, број 19 од 7 ноември 1977 година, што излегува на англиски јазик во Њујорк, Соединети Американски Држави.

Бр. 650-1-32/364

10 декември 1977 година

Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

161.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „ANNA BELLA“**

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на списанието „Anna Bella“, број 43 од 9 ноември 1977 година, што излегува на италијански јазик во Милано, Италија.

Бр. 650-1-12/329

10 декември 1977 година

Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

162.

Врз основа на член 19 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), на предлог од Комисијата за фармакопеја, Сојузниот комитет за здравство и социјална заштита донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ФАРМАКОПЕЈА

1. Се утврдува Југословенската фармакопеја, што се објавува како посебно издание на „Службен лист на СФРЈ“.

2. Ова решение влегува во сила по истекот на шест месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 05-241/1
1 февруари 1978 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет
за здравство и
социјална заштита,
Зора Томиќ, с. р.

163.

Врз основа на точка 6 од Одлуката за службената облека на работниците на службата за безбедност на воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/77), директорот на Сојузната управа за контрола на летањето пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА КРОЈОТ, БОЈАТА, ОЗНАКИТЕ, ВИДОТ НА МАТЕРИЈАЛОТ И КОРИСТЕЊЕТО НА СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА НА РАБОТНИЦИТЕ ОД СЛУЖБАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ВОЗДУШНАТА ПЛОВИДБА

I. Општи одредби

Член 1

Со овој правилник се определуваат кројот, бојата, ознаките, видот на материјалот и начинот на користење на службената облека на работниците на службата за безбедност на воздушната пловидба во Сојузната управа за контрола на летањето (во натамошниот текст: работниците).

Член 2

Службената облека на работниците од член 1 на овој правилник е зимска и летна.

Зимската службена облека се состои од капа, сако, панталони, односно здолница, мантил со влошка, кошула, кравата, кожени нараквици и чевли.

Летната службена облека се состои од шапка, летно сако, летни панталони, односно здолница, кошула, кравата и чевли.

Како делови на зимската, односно летната облека, во смисла на став 2, односно став 3 на овој член, се сметаат две рала панталони, односно две здолници, две кошули, две кравати и две рала чевли.

II. Боја и крој на зимската службена облека

Член 3

Панталоните, односно полата, сако и мантилот се во тегет боја и се изработени од волнена ткаени-

на, освен мантилот кој е изработен од диолен ткаенина.

Кошулата е во бела боја од памучна ткаенина. Краватата е во тегет сина боја и изработена е од диолен.

Чевлите и нараквиците се во црна боја изработени од кожа.

Капата е во тегет боја од волнена ткаенина.

Член 4

Зимската службена облека е од следниот крој:

1) капата е од типот беретка за жени, односно капа за мажи. Беретката е од класичен крој. Капата е со обичен марински крој, со сонцобран од пластична маса кој по работ е опиен со кожа и свиткан за 40°. Има соодветен подбрадок кој е прицврстен со две мали копчиња;

2) сако е на едноредно закопчување со две копчиња, од стандарден крој со џебови нашиени отстрана. Горниот џеб е од левата страна во класичен крој и нашиен. Сако е поставено и на плеките има разрез долг 25 cm. Ракавите се од нормален крој со едно копче. Копчињата за сако и мантилот се обични, во тегет сина боја;

3) панталоните се од класичен крој со два џеба отстрана и со еден одзади без манжетни;

4) здолницата е со рамен крој со должина под колената;

5) мантилот е со класичен крој со ранглан ракави, на четири копчиња и со косо нашиени џебови, со должина преку колената со влошка од прошиена пополни волнена ткаенина;

6) кошулата е од типот „монтгомери“, со два нашиени џеба во височина на градите со преклоп, кој се закопчува со мало копче. Широчина на џебовите е 10 до 12 cm. Ракавите се долги со манжетна. Врз рамената се наоѓаат нараменици прицврстени со едно копче.

III. Боја и крој на летната службена облека

Член 5

Капата, сако и панталоните, односно здолницата се изработени од полесна тергал ткаенина и се во иста боја како и зимската службена облека. Краватата и чевлите од член 5 на овој правилник се употребуваат при носењето на летната службена облека.

Член 6

Деловите на летната службена облека, освен кошулата се од ист крој како и соодветните делови на зимската службена облека.

Кошулата е од типот „монтгомери“ во бела боја и се носи со сако или без него. Ракавите се куси со манжетна.

IV. Ознаки врз службената облека

Член 7

Работниците носат ознаки врз службената облека врз капата и горниот џеб од сако или кошулата од левата страна.

Ознаката содржи симбол на државноста и воздухопловството, односно се состои од петокрака ѕвезда во црвена боја, со пречник од 2,8 cm, која се наоѓа над стилизираните крилја во златна боја, со широчина од 7 cm, најголема височина 1,8 cm.

Ознаките се исти и врз летната и врз зимската службена облека. Ознаката врз капата е постојана, додека другите се изработени така што да се преисливи врз одделни делови од службената облека.

V. Носење и користење на службената облека**Член 8**

Службената облека се носи само за време на работата.

Член 9

Работникот е должен службената облека да ја одржува чисто и уредно на своја сметка.

Службената облека не смее да се отуѓи ниту врз неа смеат да се вршат измени во кројот, бојата и ознаките.

Член 10

Работникот кој не се придржува кон одредбите од чл. 8 и 9 на овој правилник одговара дисциплински и материјално.

Член 11

Работниците не се должни да носат службена облека (член 8) кога вршат службена интервенција која бара носење на опрема и облека наменета за заштита при работата.

Работниците од службата за безбедност на воздушната пловидба за време на службениот престој во странство и за време на вршењето на посебни или инспекциски работи не се должни да ја носат службената облека, освен ако директорот на Сојузната управа за контрола на летањето не определи поинаку.

Член 12

Ако на работникот му престане работниот однос, ќе ја врати службената облека на која не ѝ истекло рокот на траењето, или може да ја задржи со плаќање соодветен надомест.

Износот на надоместот се пресметува спрема цената по која е набавена облеката и спрема времето на употребата. Секој започнат месец се смета како полн месец.

Во случај на претстанување на работата поради стекнување на правото на старосна или инвалидска пензија или поради смрт, службената облека не се враќа ниту за неа се плаќа надомест.

Од службената облека која по кој и да било основ преминува во приватна сопственост се симнуваат сите ознаки.

Член 13

За издавањето и враќањето на службената облека се води евиденција.

VI. Завршна одредба**Член 14**

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 4282/1

19 декември 1977 година

Белград

Директор
на Сојузната управа за
контрола на летањето,
Јордан Фаганел, с. р.

164.

Врз основа на член 74 став 3, член 123 став 3, член 164 став 2, член 192 став 1, член 199 став 1, член 254 став 5 и член 287 став 4 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76) и точка 9 од Одлуката за работите на вршење услуги при облагородување на стоки („Службен лист на СФРЈ“ бр. 56/77), директорот на Сојузната управа за царини пропишува

П РА В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ И ПОДНЕСУВАЊЕ НА ИСПРАВИТЕ ВО ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА****Член 1**

Во Правилникот за начинот на пополнување и поднесување на исправите во царинската постапка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/76 и 58/76) во член 4 точка 49 се менува и гласи:

„49) во рубрика 49 (Реден број) се пополнува само шифарското поле со должина од 2 места, во кое се запишува соодветната шифра на изворот на средствата од Кодексот на шифрите што е составен дел на Упатството за обрасците за пријавување на договори за надворешнотрговски промет и за начинот на пополнување на тие обрасци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/78), што е внесена во засенченото поле на рубриката 24 во пријавата за склучен договор за увоз;“.

Член 2

Во член 9 точката 42 се менува и гласи:

„42) во рубрика 42 (Реден број) се пополнува само шифарското поле со должина од 2 места, во кое се запишува соодветната шифра на изворот на средствата од Кодексот на шифрите што е составен дел на Упатството за обрасците за пријавување на договори за надворешнотрговски промет и за начинот на пополнување на тие обрасци, што е внесена во засенченото поле на рубриката 24 во пријавата за склучен договор за увоз;“.

Член 3

Во член 13 точката 39 се менува и гласи:

„39) во рубрика 39 се пополнува само шифарското поле со должина од 3 места, во кое се запишува соодветната шифра на изворот на средствата од Кодексот на шифрите што е составен дел на Упатството за обрасците за пријавување на договори за надворешнотрговски промет и за начинот на пополнување на тие обрасци;“.

Член 4

Во член 24 по став 1 се додаваат пет нови става, кои гласат:

„Покрај исправите од став 1 на овој член, подносителот на декларацијата ги поднесува кон декларациите од чл. 2 и 8 на овој правилник, и следните исправи:

1) потврда од надлежната народна банка на републиката, односно од народната банка на автономната покраина дека е извршено плаќање, односно дека се обезбедени средства за плаќање на стоките и услугите во смисла на член 122 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77). Потврдата се поднесува на Образецот XXV;

2) потврда од надлежната самоуправни интегрална заедница за економски односи со странство на републиката, односно на автономната покраина дека увозникот ги извршил обврските утврдени со самоуправниот спогодба од член 69 на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство. Потврдата се поднесува на Образецот XXVI.

Ако потврдата гласи на вредност поголема од онаа што е внесена во декларацијата, подносителот на декларацијата е должен кон оригиналот да поднесе и прелист или фотокопија од потврдата. Заврениот прелист односно фотокопија од потврдата се одлага со декларацијата. Царинарницата на грбот од оригиналот од потврдата става забелешка за бројот и датумот на декларацијата и за вредноста на стоките, односно услугите, тоа го заверува со службениот царински печат и оригиналот од потврдата му го враќа на подносителот на декларацијата.

Потврдата што гласи на износ помал од вредноста на стоките, односно услугите од декларацијата и потврдата врз чиј грб е извршен отпис до вредноста на која гласи потврдата, во царинската постапка се сметаат како неисправи.

По исклучок од став 2 на овој член, потврдите не се поднесуваат при увозот на стоки што организациите на здружен труд ги примаат од странство без плаќање на противвредност.

Образците XXV и XXVI се отпечатени кон овој правилник и се негов составен дел.

Досегашниот став 2 станува став 7.

Член 5

Во член 58 став 1 бројот: „XXIV“ се заменува со бројот: „XXVI“.

Член 6

Овој правилник влегува во сила на 1 март 1978 година.

Бр. 01.01 Д-2891/2
15 февруари 1978 година
Белград

Директор
на Сојузната управа
за царини,
Кемал Тарабар, с. р.

Образец XXV
(210×297 mm)

На барање од организацијата на здружен труд
од _____,
Народната банка _____ издава

ПОТВРДА

Организацијата на здружен труд _____ од _____ извршила плаќање, односно обезбедила средства за плаќање, во смисла на член 122 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), за стоките, односно услугите по пријавата за склучен договор за увоз, бр. _____ од следните извори на средства _____

во износ од _____
(во валута)

Оваа потврда се издава заради поднесување до царинарницата во смисла на член 24 став 2 од Правилникот за начинот на пополнување и подне-

сување на исправите во царинската постапка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/76, 58/76 и 9/78).

Оваа потврда важи до _____
(М. П.)

(потпис на овластеното лице)

Образец XXVI
(210×297 mm)

На барање од организацијата на здружен труд _____ од _____, Самоуправната интересна заедница за економски односи со странство _____ издава

ПОТВРДА

Организацијата на здружен труд _____ од _____ ги извршила обврските утврдени со самоуправната спогодба од член 69 на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77) и обезбедила средства за плаќање на стоките, односно услугите, во смисла на член 122 од тој закон, по пријавата за склучен договор за увоз, бр. _____ од _____ во износ од _____

(во валута)

Оваа потврда се издава заради поднесување до царинарницата во смисла на член 24 став 2 од Правилникот за начинот на пополнување и поднесување на исправите во царинската постапка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/76, 58/76 и 9/78).

Оваа потврда важи до _____
(М. П.)

(потпис на овластеното лице)

165

Врз основа на член 223 став 2 и член 248 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), директорот на Сојузната управа за царини пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЦАРИНСКИОТ НАДЗОР И ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ЦАРИНЕЊЕ НА СТОКИТЕ СМЕСТЕНИ ПОД ЦАРИНСКИ НАДЗОР

Член 1

Во Правилникот за царинскиот надзор и за постапката за царинење на стоките сместени под царински надзор („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/76), во член 57 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: „За стоките што од консигнационен склад ги купица организацијата на здружен труд, држателот на консигнациониот склад кон увозната царинска декларација за конечно царинење на консигнациони стоки поднесува и потврда од надлежната народна банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина и потврда од надлежната самоуправа интересна заедница за економски односи со странство на републиката, односно на авто-

номната покраина, пропишани во член 24 став 2 од Правилникот за начинот на пополнување и поднесување на исправите во царинската постапка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/76, 58/76 и 9/78). Организацијата на здружен труд — купувач му ги предава овие потврди на држателот на консигнационниот склад пред преземањето на купените стоки од консигнационниот склад.“

Досегашните ст. 3, 4 и 5 стануваат ст. 4, 5 и 6.

Член 2

Овој правилник влегува во сила на 1 март 1978 година.

Бр. 01.01 Д-2891/3
15 февруари 1978 година
Белград

Директор
на Сојузната управа за
царини,
Кемал Тарабар, с. р.

166.

Врз основа на член 13 став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), во спогодба со стопанските комори на републиките и стопанските комори на автономните покраини, Стопанската комора на Југославија донесува

ОДЛУКА

ЗА МИНИМАЛНАТА СТРУЧНА ПОДГОТОВКА И ДРУГИТЕ УСЛОВИ ШТО МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ РАБОТНИЦИТЕ ШТО ИМААТ ПОСЕБНИ ОВЛАСТУВАЊА И ОДГОВОРНОСТИ И ДРУГИТЕ СТРУЧНИ РАБОТНИЦИ ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ НА НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ

I. Општи одредби

1. Со оваа одлука се утврдуваат минималната стручна подготовка и другите услови што мораат да ги исполнуваат работниците што имаат посебни овластувања и одговорности и другите стручни работници за успешно вршење работи на надворешнотрговскиот промет.

2. Основните и други организации на здружен труд и другите носители на надворешнотрговскиот промет од член 7 на Законот за прометот на стоки и услуги со странство (во натамошниот текст: Законот) што се регистрирани за вршење работи на надворешнотрговскиот промет (во натамошниот текст: организација на здружен труд) мораат согласно со член 13 од Законот, да имаат соодветни работници што имаат посебни овластувања и одговорности за вршење работи на надворешнотрговскиот промет, како и други соодветни стручни работници што вршат работи, односно работни задачи во рамките на работите на надворешнотрговскиот промет.

3. Организацијата на здружен труд, со статут или со друг самоуправен општ акт ги определува работите, односно работните задачи што се сметаат како работи, односно работни задачи во рамките на работите на надворешнотрговскиот промет, утврдува кои работници имаат посебни овластувања и одговорности, а кои работници вршат работи, односно работни задачи во рамките на работите на надворешнотрговскиот промет и, согласно со член 13 од Законот, поблиску ги определува стручната подготовка и другите услови (знаење на странски јазик, морално-политички услови и др.) што мораат да ги исполнуваат работниците од точка 1 на оваа одлука, во согласност со оваа одлука.

4. При определувањето на посебните овластувања и одговорности за вршење работи на надворешнотрговскиот промет и при определувањето на работите, односно работните задачи во рамките на комерцијалните работи на надворешнотрговскиот промет, организацијата на здружен труд определува со актот од точка 3 на оваа одлука најмалку еден странски јазик или друг странски јазик, што работникот мора да го знае за успешно вршење на определени работи на надворешнотрговскиот промет.

5. Организацијата на здружен труд мора да има согласно со член 13 од Законот, покрај работниците од точка 2 на оваа одлука, и стручни работници за вршење на определени работи на надворешнотрговскиот промет за кои се запишува во судскиот регистар, а ако во судскиот регистар се запишува за вршење работи на надворешнотрговскиот промет за определени струки, односно определени стопански услуги — и за струките, односно стопанските услуги за кои се запишува во судскиот регистар (инженери, агрономи, ветеринари, техничари, контролори на квалитетот на стоки и услуги и сл.).

6. При поблиско определување на стручната подготовка и на другите услови за работниците од точка 2 на оваа одлука, организациите на здружен труд можат да определуваат и потешки услови од условите утврдени со оваа одлука.

7. Стопанските комори на републиките и стопанските комори на автономните покраини можат, секоја на своето подрачје, повремено да организираат дополнително стручно образование и проверка на стручното знаење на работниците од точка 2 на оваа одлука, на начинот и под условите, што со посебна одлука ќе ги утврди надлежниот орган на комората.

Повременото дополнително стручно образование и проверка на стручното знаење во смисла на став 1 од оваа точка не влијаат врз остварувањето на правата на работниците утврдени со оваа одлука.

II. Стручна подготовка

8. Стручната подготовка на работниците, во смисла на оваа одлука, се стекнува врз основа на школска подготовка и работно искуство што се утврдени со оваа одлука, положен посебен стручен испит за вршење работи, односно работни задачи во рамките на работите на надворешнотрговскиот промет и знаење на странски јазик.

9. Стручна подготовка за самостојна работа на комерцијални работи стекнува работникот од точка 2 на оваа одлука, што има најмалку:

1) завршен економски или правен факултет, природно-математички факултет — туристичка насока, виша туристичка школа економска насока или виша поморска школа економска насока, или висока комерцијална (економска школа) или висока или виша школа за надворешна трговија или виша комерцијална (економска) школа надворешнотрговска насока и две години работно искуство на економски работи со странство во организации на здружен труд, други самоуправни организации и заедници, или во државни органи и знаење најмалку еден странски јазик, за работи и работни задачи за чие вршење со актот на организацијата на здружен труд е предвидено знаење на странски јазик;

2) потполна висока или виша школска подготовка (освен школската подготовка од одредбата под 1 на оваа точка) и три години работно искуство на надворешнотрговски работи или пет години работно искуство на други економски работи во организации на здружен труд или други самоуправни организации и заедници или на управни работи во областа на надворешната трговија

државни органи и положен посебен стручен испит за работа на надворешнотрговски работи;

3) потполна средна школска подготовка и пет години работно искуство на надворешнотрговски работи или сум години работно искуство на други економски работи во организации на здружен труд, други самоуправни организации и заедници или на управни работи во областа на надворешната трговија во државни органи и положен посебен стручен испит за работа на надворешнотрговски работи.

10. Стручна подготовка за работи на правни работи стекнува работникот од точка 2 на оваа одлука што има завршен правен факултет или висока управна школа и најмалку две години работно искуство на правни надворешнотрговски работи во организации на здружен труд, или самоуправни организации и заедници, или во органи на државната управа, јавното правобранителство, или стопански суд, или положен правосуден испит.

11. Стручна подготовка за работа на девизно-финансиски работи, работи на меѓународен транспорт и шпедиција, работи на осигурување и договорна контрола на квалитетот и квантитетот на стоки во меѓународниот промет и царински работи стекнува работникот од точка 2 на оваа одлука што има:

1) економски или правен факултет, или висока или виша школа за надворешна трговија, или висока или виша комерцијална (економска) школа сообраќаен факултет, виша поморска школа — наутичка насока или висока или виша школа од соодветна насока и најмалку онолку години работно искуство колку што со самоуправниот општ акт на организацијата на здружен труд е предвидено за приправнички стаж;

2) средна школска подготовка и најмалку три години работно искуство на девизно-финансиски работи, на транспортни работи, на работи на осигурување или на царински работи.

12. Во годините на работа од точ. 9 до 11 на оваа одлука се засметуваат и годините на работно искуство на надворешнотрговски работи во својство на приправник.

13. Работникот од точка 2 на оваа одлука, на кој висока или виша стручна подготовка му е признаена според посебни прописи, може да работи на работите односно на работните задачи утврдени во смисла на точка 2 од оваа одлука, ако има положен посебен стручен испит за работа на надворешнотрговски работи.

III. Посебен стручен испит

14. Посебен стручен испит за работа на надворешнотрговски работи се полага според програмата и на начинот што ќе го утврди Извршниот одбор на Стопанската комора на Југославија.

Со актот на Извршниот одбор на Стопанската комора на Југославија се утврдува начинот на издавање на уверение за положениот посебен стручен испит за работа на определени надворешнотрговски работи, како и образецот на тоа уверение.

15. На работниците од точка 2 на оваа одлука што положиле стручен испит за работа на надворешнотрговски работи според програмите и на начинот предвиден со прописи што биле во сила до денот на влегувањето во сила на оваа одлука им се признава дека го положиле посебниот стручен испит предвиден со оваа одлука.

Надлежната стопанска комора од точка 20 на оваа одлука цени кој стручен испит и според која програма одговара на посебниот испит и програмата од став 1 на оваа точка.

16. Работниците од точка 2 на оваа одлука, што имаат над 10 години работно искуство на надворешнотрговски работи, не мораат да полагаат посебен стручен испит за работа на надворешнотрговски работи.

IV. Посебни одредби

17. Индивидуалниот работодаден орган на организацијата на здружен труд регистрирана за вршење работи на надворешнотрговскиот промет, мора да има најмалку виша стручна подготовка и да знае најмалку еден светски јазик.

Индивидуалниот работодаден орган на производствена и друга организација на здружен труд, регистрирана за вршење работи на надворешнотрговскиот промет, не мора да ги исполнува условите утврдени со оваа одлука, ако тие услови ги исполнува работник што има посебни овластувања и одговорности за вршење на тие работи и што за тоа е определен од надлежниот орган на управувањето со трудот и работењето на организацијата на здружен труд.

18. Се смета дека работниците од точка 2 на оваа одлука што стекнале услови за вршење работи на надворешнотрговскиот промет во смисла на Општествениот договор за минималната стручна подготовка и за другите услови што мораат да ги исполнуваат раководителите и другите стручни работници за успешно вршење на надворешнотрговскиот промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/73, 71/73 и 29/74), ги исполнуваат условите утврдени со оваа одлука, ако организацијата на здружен труд поднесе докази за тоа до надлежната стопанска комора од точка 20 на оваа одлука.

V. Постапка за утврдување на исполнувањето на условите

19. Организацијата на здружен труд, што со актот од точка 3 од оваа одлука, ќе утврди посебни овластувања и одговорности за вршење работи на надворешнотрговскиот промет, односно работни задачи во рамките на работите на надворешнотрговскиот промет, може да распоредува на тие работи, односно работни задачи само работници што ги исполнуваат условите утврдени со оваа одлука.

За работниците што ги исполнуваат условите утврдени со оваа одлука, организацијата на здружен труд ги доставува исправите определени со оваа одлука до надлежната стопанска комора од точка 20 на оваа одлука.

20. Стопанската комора на републиката, односно стопанската комора на автономната покраина на чие подрачје се наоѓа седиштето на организацијата на здружен труд што се регистрира за вршење работи на надворешнотрговскиот промет, утврдува кои работници од точка 2 на оваа одлука ги исполнуваат условите за вршење на надворешнотрговскиот промет, во смисла на оваа одлука.

На барање од организацијата на здружен труд и врз основа на исправите од точка 21 на оваа одлука, надлежната стопанска комора ѝ издава на организацијата на здружен труд исправа за тоа кои работници што имаат посебни овластувања и одговорности и други стручни работници ги исполнуваат условите за вршење работи, односно работни задачи во рамките на работите на надворешнотрговскиот промет во смисла на оваа одлука, и истовремено за тоа го известува координациониот одбор при надлежниот орган во републиката, односно надлежниот орган во автономната покраина (член 13 став 4 на Законот).

Исправата од став 2 на оваа точка мора да биде образложена.

21. Заради утврдување дали се исполнети условите од оваа одлука, организацијата на здружен труд доставува до надлежната стопанска комора:

1) заверен извод од статутот или друг самоуправни општ акт, со кој се определуваат посебните овластувања и одговорности и работите, односно работните задачи во рамките на работите на надворешнотрговскиот промет и поблиску се опреде-

лува стручната подготовка и другите услови што мораат да ги исполнуваат работниците што имаат посебни овластувања и одговорности и другите стручни работници што вршат работи, односно работни задачи во рамките на работите на надворешнотрговскиот промет;

2) преписи на дипломите, односно свидетелствата за завршените високи, виши или средни школи, како и потврди (уверенија) за положениот посебен стручен испит, издадени од редовна школа, односно од стопанска комора, или друга организација кај која испитот е положен;

3) преписи на уверенијата од овластените организации или други исправи за знаењето на соодветен светски или странски јазик (завршен курс, школа, филолошки факултет и сл.);

4) податоци за годините на работно искуство на определени работи, со назначување на организацијата на здружен труд, други самоуправни организации и заедници или државни органи кај кои се вршени тие работи или заверен препис на исправа од надлежната стопанска комора со која порано е утврдено дека определен работник ги исполнува условите за работа на работи на надворешнотрговскиот промет од точка 18 на оваа одлука;

5) потврда дека работникот не е казнуван (член 112 на Законот), односно потврда дека изминал рокот од член 113 став 2 на Законот, издадена од органот надлежен за евидентирање на односните казни;

6) препис на исправа или писмена изјава за исполнување на условите во смисла на точка 16 од оваа одлука.

Исправите од одредбите под 2 до 6 став 1 на оваа точка, организацијата на здружен труд ги поднесува за секој работник, согласно со условите утврдени со оваа одлука, и ги заверува со својот печат и со потписот на својот индивидуален работен орган.

22. Организацијата на здружен труд ја известува писмено надлежната стопанска комора за сите промени што ќе настанат во организацијата на здружен труд во поглед на податоците доставени до комората, во рок од осум дена од денот на настанатата промена. Кон известувањето се доставуваат и соодветните исправи.

VI. Преодни и завршни одредби

23. Организациите на здружен труд што на денот на влегувањето во сила на оваа одлука се запишани во судскиот регистар за вршење работи на надворешнотрговскиот промет се должни да го усогласат своето работење со одредбите на оваа одлука до 19 март 1978 година.

24. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука се утврдува дека престанува да важи Општествениот договор за минималната стручна подготовка и за другите услови што мораат да ги исполнуваат раководните и другите стручни работници за успешно вршење на надворешнотрговскиот промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/73, 71/73 и 29/74).

25. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 6200/28
6 февруари 1978 година
Белград

Претседател
на Стопанската комора на
Југославија,
Илија Вакиќ, с. р.

167.

Врз основа на член 109 став 3 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ПЛАЌАЊЕТО И НАПЛАТУВАЊЕТО ВО РАБОТЕЊЕТО СО СТРАНСТВО СЕ ВРШИ ВО ЕФЕКТИВНА СТРАНСКА ВАЛУТА

1. Во Одлуката за условите под кои плаќањето и наплатувањето во работењето со странство се врши во ефективна странска валута („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/77) во точка 3 по зборот: „мазиво“, се додаваат зборовите: „земјоделски и прехранбени производи, технички материјали и други стоки“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 5
8 февруари 1978 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

168.

Врз основа на член 23 точка 3 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/78), Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор пропишува

У П А Т С Т В О

ЗА ЕДИНСТВЕНИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИЗБОРНИОТ МАТЕРИЈАЛ И ЗА ОБРАСЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ОДДЕЛНИ ДЕЈСТВИЈА ВО ПОСТАПКАТА ЗА ИЗБОР И ОТПОВИК НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Изборниот материјал (гласачки кутии, простор уреден за гласање, печати на изборните комисии и др.) се подготвува според стандардите што се утврдени за изборите во соборите на Собранијата на републиките односно на автономните покраини на чија територија се избираат делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

2. Одделни дејствија во постапката за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ќе се вршат според обрасците што се отпечатени кон ова упатство и се негов составен дел.

3. Републичките, односно покраинските изборни комисии доставуваат до Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор исправи за одделни изборни дејствија како и извештај за резултатите на изборите со изборните материјали на начинот и според постапката што е утврдена со посебно упатство.

4. Ако за одделно дејствие во постапката за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ не се утврдени обрасците во смисла на точка 2 од ова упатство, извршителот на соодветното дејствие сам ќе ја определи потребната

форма на тоа дејствие во писмен облик, во согласност со соодветните одредби од Законот и со соодветните одредби од правилата на ССРН и на синдикатот во републиките односно во автономните покраини.

5. Со денот на влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за единствените стандарди за изборниот материјал и за обрасците за вршење на поделни дејствија во постапката за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/74 и 14/74).

6. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 145
17 февруари 1978 година
Белград

Комисија за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор

Секретар,
Светозар Зечар, с. р.

Претседател,
Јосип Студин, с. р.

ОБРАСЦИ СПОРЕД КОИ СЕ ВРШАТ ОДДЕЛНИ ДЕЈСТВИЈА ВО ПОСТАПКАТА ЗА ИЗБОР И ОТПОВИК НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

Образец бр. 1

Записник за работата на делегацијата на основната самоуправна организација и заедница и на општествено-политичката организација во постапката за предлагање кандидати за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ (чл. 28 до 31 и член 33 на Законот).

Записникот се составува во три примероци, од кои еден се доставува до општинската изборна комисија, а вториот примерок до општинската организација на ССРН односно на синдикатот.

ЗА П И С Н И К

ЗА РАБОТАТА НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА _____ (на основната

самоуправна организација односно заедница или на општествено-политичката организација)

ЗА УТВРДУВАЊЕТО НА ПРЕДЛОГOT НА КАНДИДАТИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ)

1. Состанокот на делегацијата се одржува на _____, во _____ и почна со работата во _____ часот.

2. Состанокот на делегацијата го свика _____
(име и презиме)

претседател на делегацијата и тој го створи.

3. По отворањето на состанокот на делегацијата се премина кон избор на работно претседателство на состанокот на делегацијата. Делегацијата едногласно

(со мнозинство гласови) за членови на работното претседателство на состанокот на делегацијата ги избра:

- 1) _____
(име и презиме, занимање и адреса)
- 2) _____
(име и презиме, занимање и адреса)
- 3) _____
(име и презиме, занимање и адреса)

Состанокот на делегацијата потоа за записничар го избра _____
(име и презиме, занимање и адреса)

4. Претседавачот објавува дека делегацијата брои _____ (со букви: _____) членови и дека на состанокот на делегацијата присуствуваат _____ (со букви: _____) членови.²⁾

5. Претседавачот утврдува дека состанокот на делегацијата има кворум пропишан со правилата на ССРН и на синдикатот, ја објавува целта на состанокот и го објаснува начинот на работа на состанокот на делегацијата (ги чита одредбите на член 5 и на чл. 28 до 31 од Законот и соодветниот дел на правилата на ССРН и на синдикатот).

6. На предлог од претседавачот, состанокот на делегацијата утврди

Дневен ред:

1. Запознавање со мерилата за предлагање кандидати и со предлозите на можните кандидати за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ кои се истакнати на собираите на работните луѓе во основните самоуправни организации и заедници, на состаноците во општествено-политичките организации или на седниците на органите на управување во основните самоуправни организации и заедници.
2. Предлагање кандидати за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.
3. Утврдување на предлозите на кандидати за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.
7. Потоа се мина на точка 1 од дневниот ред, па

_____ (име и презиме)
претставник _____

(на организацијата на ССРН, синдикатот, друга ОПО, односно на органот на управувањето — да се наведе на кој) во смисла на член 29 од Законот го изнесе известувањето за мерилата за предлагање кандидати и за ставовите и мислењата за следните можни кандидати за кои се расправало на собираите — состаноците што ѝ претходеле на постапката за предлагање и утврдување на кандидати, и тоа:

- 1) _____, _____
(име и презиме, датум на раѓањето, занимање, национална припадност, означување на делегацијата чиј член е)
- 2) _____, _____, итн.
(име и презиме, датум на раѓањето, занимање, национална припадност, означување на делегацијата чиј член е)

8. По запознавањето со предлозите за можните кандидати за делегати кои се истакнати на собираите на работните луѓе во основните самоуправни организации и заедници, на состаноците на работните луѓе и граѓаните во општествено-политичките организации или на седниците на органите на управување се премина кон предлагање кандидати за делегати од страна на членовите на делегацијата.

Земајќи ги предвид и членовите на делегацијата кои се истакнати како можни кандидати на собираите на работните луѓе во основните самоуправни

организации и заедници, на состаноците на работните луѓе и граѓаните во општествено-политичките организации, од страна на членовите на делегацијата се предложени од редот на нејзините членови или членовите на другите делегации³⁾ кандидатите за делегати:

- 1) _____,
(име и презиме, датум на раѓањето, занимање, национална припадност, означување на делегацијата чиј член е)
- 2) _____, итн.
(име и презиме, датум на раѓањето, занимање, национална припадност, означување на делегацијата чиј член е)

9. По составувањето на предлогот на кандидатите претседавачот соопштува дека е потребно да се избераат два члена на делегацијата со чија помош ќе раководи со гласањето за предложените кандидати.

По овој предлог се избрани:

- 1) _____,
(име и презиме)
- 2) _____,
(име и презиме)

Потоа претседавачот соопшти дека состанокот на делегацијата се прекинува заради подготвување за гласањето за предложените кандидати, на продолжувањето на состанокот на делегацијата е закажано за _____ часот.

10. Делегацијата го продолжи состанокот во _____ часот.

Претседавачот го објаснува начинот на гласање за предложените кандидати.

Потоа се премина кон гласањето за предложениите кандидати.⁴⁾

Гласањето за предложените кандидати е завршено во _____ часот.

Претседавачот го објаснува начинот на гласање за предложените кандидати.

11. Бидејќи гласањето за предложените кандидати е завршено, претседавачот со двајца членови на делегацијата пристапува кон утврдување на резултатите на гласањето.

12. По утврдувањето на резултатите на гласањето, претседавачот соопштува дека предложените кандидати добиле број гласови, и тоа:

- 1) _____,
(име и презиме)
добил _____ (со букви: _____) гласови;
- 2) _____,
(име и презиме)
добил _____ (со букви: _____) гласови,
итн.

13. Потоа претседавачот објави дека, согласно со одредбата на член 29 став 5 од Законот, за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, со мнозинство гласови на сите членови на делегацијата, се предложени:

- 1) _____;
(име и презиме, датум на раѓањето, занимање, национална припадност и означување на делегацијата чиј член е)
- 2) _____, итн.
(име и презиме, датум на раѓањето, занимање, национална припадност и означување на делегацијата чиј член е)

14. Бидејќи дневниот ред е исцрпен, претседавачот објави дека состанокот на делегацијата е завршен.

Состанокот на делегацијата е завршен во _____ часот⁵⁾

Записничар,

Претседавач,

Членови на делегацијата кои му помогале на претседавачот:

- 1) _____
- 2) _____

- 3) Ако се држи заеднички состанокот на повеќе делегации за предлагање кандидати за делегати во Сојузниот собор (член 30 од Законот) треба да се запишат називите на сите основни самоуправни организации и заедници — учесници на состанокот.
- 4) Ако се држи заеднички состанок на повеќе делегации за предлагање кандидати за делегати, означените податоци треба да се внесат во записникот за секоја одделна делегација.
- 5) Кандидатите за делегати во Сојузниот собор можат да ги предлагаат делегациите на основните самоуправни организации и заедници од редот на своите и другите делегации на тие самоуправни организации и заедници а општествено-политичките организации во рамките на ССРЈ само од редот на членовите на своите делегации.
- 6) Законот не пропишува дали гласањето се врши тајно или јавно. Ако ниту со правилата на ССРЈ, односно синдикатот не е утврден начинот на гласање, за тоа дали гласањето ќе биде тајно или јавно се одлучува на состанокот на делегацијата.
- 7) Во записникот се внесуваат и другите околности ниту се значајни за работата на делегацијата (член 33 став 2 од Законот).

Образец бр. 2

Записник за работата на седницата на општинската изборна комисија, на која се цени правноисправноста на кандидационата постапка на состаноците на делегациите на основните самоуправни организации и заедници (кандидациона конференција на делегациите во општината) и составува список на правноисправно предложените кандидати за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ (чл. 34 и 35 на Законот).

Записникот се составува во два примерока, од кои еден се доставува до кандидационата конференција на делегациите во општината или во градската односно регионалната заедница на општините (републичка односно покраинска изборна комисија).

ЗАПИСНИК

ЗА РАБОТАТА НА СЕДНИЦАТА НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА _____

ОДРЖАНА ЗАРАДИ УТВРДУВАЊЕ НА СПИСОКОТ НА ПРАВНОИСПРАВНО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Седницата на Општинската изборна комисија се одржува на _____ во _____ и почна со работа во _____ часот.

2. На седницата на Општинската изборна комисија присуствуваат: претседателот _____, секретарот _____ и членовите _____

3. Од вкупно _____ делегации Општинската изборна комисија ги прими записниците на кандидационите состаноци од _____ делегации односно од Кандидационата конференција на делегациите во општината.

4. Потоа, врз основа на примениот материјал, Општинската изборна комисија ценеше дали постапката за предлагање кандидати на состаноците на делегациите е спроведена во согласност со одредбите на Законот и со соодветниот дел од правилата на ССРН односно на синдикатот и дали предложените кандидати ги исполнуваат условите пропишани со закон.

5. Откако ги оцени околностите од точка 4 на записникот, Општинската изборна комисија го состави списокот на правноисправно предложените кандидати за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, и одлучи:

— со свое решение да ја поништи целата кандидациона постапка односно дел од кандидационата постапка на _____

(означување на делегацијата) бидејќи утврди дека постапката за предлагањето кандидати на состанокот на делегацијата не е спроведена во согласност со одредбите на Законот и со соодветниот дел од правилата на ССРН односно на синдикатот;

— со свое решение да ја поништи целата кандидациона постапка односно дел од кандидационата постапка на _____

(означување на делегацијата) бидејќи утврди дека предложените кандидати не ги исполнуваат условите пропишани со закон¹⁾.

6. Седницата на Општинската изборна комисија е завршена во _____ часот.

Секретар,

Претседател,

ЗАБЕЛЕШКА: Овој образец се применува и за дејствијата пропишани со член 34 ст. 4 и 5 од Законот, што ги врши републиката, односно покраинската изборна комисија.

1) Решението за поништување на целата кандидациона постапка или на дел од кандидационата постапка Општинската изборна комисија веднаш го доставува до делегацијата за чија постапка за кандидирање одлучувала (член 35 став 2 на Законот).

Образец бр. 3

Список на правноисправно предложените кандидати за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ на состаноците на делегациите (на состанокот на кандидационата конференција на делегациите во општината) што го состави општинската изборна комисија (член 34 став 2 односно 3 од Законот).

Списокот се составува во три примероци, од кои еден се доставува до кандидационата конференција на делегациите во општината или градската односно регионалната заедница на општините (република, односно покраинската изборна комисија), а вториот примерок се доставува до општинската организација на ССРН.

СПИСОК НА ПРАВНОИСПРАВНО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ КАНДИДАТИ ВО ДЕЛЕГАЦИИТЕ (НА КАНДИДАЦИОНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ ВО ОПШТИНАТА) ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОВОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ШТО ГО СОСТАВИЛА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА¹⁾

На кандидационите состаноци на делегациите (на состанокот на кандидационата конференција

на делегациите во општината) одржани во _____ (од—до) правноисправно се предложени овие кандидати за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ:

- 1) _____;
(име и презиме, датум на раѓањето, занимање, национална припадност, означување на делегацијата чиј член е и во колку делегации е предложен)
- 2) _____, итн.
(име и презиме, датум на раѓањето, занимање, национална припадност, означување на делегацијата чиј член е и во колку делегации е предложен)

Општинската изборна комисија _____

Во _____, на _____

Секретар,

Претседател,

1) Законот не го определува редоследот на правноисправно предложените кандидати во списокот, па општинската изборна комисија по своја оценка или по упатство од републиката односно од покраинската изборна комисија го утврдува тој редослед.

Образец бр. 4

Решение на општинската изборна комисија со кое се утврдува дека не е правноисправно спроведена постапката за предлагање кандидати за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ на кандидациониот состанок на делегацијата, односно на состанокот на кандидационата конференција на делегациите во општината (член 35 од Законот).

Врз основа на разгледувањето на записниците на кандидационите состаноци и на другиот материјал што ги поднесоа делегациите на основните самоуправни организации и заедници (кандидационата конференција на делегациите во општината), а откако утврди дека на состанокот на делегацијата на

(назив на делегацијата односно на кандидационата конференција на делегацијата во општината)

постапката за предлагање кандидати за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ не е спроведена во согласност со одредбите од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ и со соодветниот дел од правилата на ССРН односно на синдикатот, врз основа на одредбата на член 35 став 1 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, Општинската изборна комисија _____ донесе

РЕШЕНИЕ

1. Кандидационата постапка (делот од кандидационата постапка што се однесува на _____)

(назив на делегацијата односно на кандидационата конференција на делегацијата во општината)

спроведена во делегацијата (кандидационата конференција во општината) _____

се поништува.

2. Кандидационата постапка (дел од кандидационата постапка) што е поништена, може да се повтори во рок од три дена од денот на приемот на решението.

3. Решението да се достави веднаш до наведената делегација.

Образложение

(Да се наведат причините поради кои се поништува кандидатационата постапка или дел од кандидатационата постапка)

Општинска изборна комисија _____

Во _____, на _____.

Бр. _____

Секретар,

Претседател,

Поука за правниот лек

Жалба против решението се поднесува до судот определен со закон на републиката односно на автономната покраина, а може да ја изјави член на делегацијата што ја водела постапката за кандидирање, односно на кандидатационата конференција на делегациите што ја спроведуваат постапката за кандидирање како и лицето што во таа постапка е предложено за кандидат, во рок од четириесет и осум часа од предавањето на решението на делегацијата (член 96 од Законот).

Образец бр. 5

Решение на општинската изборна комисија со кое се утврдува дека кандидатите предложени на кандидатациониот состанок на делегацијата (кандидациона конференција на делегациите во општината) не ги исполнуваат условите пропишани со закон (член 35 од Законот).

Врз основа на разгледувањето на записниците на кандидатационите состаноци и на другиот материјал што го поднесоа делегациите (кандидациона конференција на делегациите во општината), а откако утврди дека одделните (сите) кандидати предложени на состанокот _____

(назив на делегацијата односно на кандидатационата конференција на делегацијата во општината)

не ги исполнуваат условите пропишани со закон, врз основа на одредбата на член 35 став 1 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, Општинската изборна комисија _____ донесе

РЕШЕНИЕ

1. Кандидационата постапка (дел од кандидатационата постапка) што се однесува на кандидатите _____) спроведена во _____

(назив на делегацијата односно на кандидатационата конференција на делегацијата во општината) се поништува.

2. Кандидационата постапка (дел од кандидатационата постапка) што е поништена, може да се повторува во рок од три дена од денот на приемот на решението.

3. Решението да се достави веднаш до наведената делегација.

Образложение

(Да се наведат причините поради кои се поништува кандидатационата постапка или делот од кандидатационата постапка).

Општинска изборна комисија _____

Во _____, на _____ година

Бр. _____

Секретар,

Претседател,

Поука за правниот лек

Жалба против решението се поднесува до судот определен со закон на републиката односно на автономната покраина, а може да ја изјави член на делегацијата што ја водела постапката за кандидирање, односно на кандидатационата конференција на делегациите што ја спроведуваат постапката за кандидирање како и лицето што во таа постапка е предложено за кандидат, во рок од четириесет и осум часа од предавањето на решението на делегацијата (член 96 од Законот).

Образец бр. 6

Записник за работата на кандидатационата конференција на делегациите во општината, или во градската, односно регионалната заедница на општините во постапката за утврдување на единствен список на предложените кандидати од територијата на општината или градската, односно регионалната заедница на општините (чл. 32 и 33 од Законот).

Записникот се составува во три примероци, од кои еден се доставува до општинската или републичката, односно покраинската изборна комисија а вториот примерок до општинската или републичката, односно покраинската организација на ССРН.

ЗАПИСНИК

ЗА РАБОТАТА НА КАНДИДАЦИОНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ ВО _____

(општина, градска

односно регионална заедница на општините)

ЗА УТВРДУВАЊЕ ЕДИНСТВЕН СПИСОК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ.

1. Состанок на Кандидационата конференција на делегациите се одржува на _____ часот.

2. Состанокот на Кандидационата конференција го свика _____

(име и презиме)

претседател на општинската организација на ССРН, односно на организацијата на ССРН на градската или регионалната заедница на општините.

3. Кандидационата конференција ја отвори претседателот на општинската (градската или регионалната заедница на општините) организација на ССРН

4. По отворањето на Кандидационата конференција на делегациите се мина кон изборот на работно претседателство на конференцијата. Конференцијата едногласно (со мнозинство гласови) ги избра за членови на претседателството на Кандидационата конференција на делегациите:

1) _____ (име и презиме, занимање и адреса)

2) _____ (име и презиме, занимање и адреса)

3) _____ (име и презиме, занимање и адреса)

Кандидационата конференција на делегациите за
Записничар го избира _____
(име и презиме, занимање и адреса)

5. Претседавачот објавува дека на Кандидационата конференција присуствуваат _____
(со букви: _____) членови, а дека се делегирани вкупно _____ (со букви _____) членови.

6. Претседавачот утврдува дека на Конференцијата присуствуваат мнозинство членови и дека Конференцијата може полноважно да одлучува, а потоа објавува дека Конференцијата е свикана заради утврдување единствен список на кандидатите за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

(Бидејќи не се присутни мнозинството членови, Кандидационата конференција е одложена и закажана за _____, во _____ часот).

Претседавачот потоа го објасни начинот на работата на Кандидационата конференција (и ги прочита одредбите на чл. 32 и 33 од Законот и соодветниот дел од правилата на ССРН).

7. На предлог од претседавачот, Конференцијата на делегациите утврди

Дневен ред:

1. Запознавање со списокот на правноисправно предложените кандидати во делегациите што го составила општинската изборна комисија.
2. Составување на предлогот на единствен список на кандидатите за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.
3. Гласање за предложените кандидати и утврдување на единствен список на предложените кандидати за делегати од територијата на општината, или градската, односно регионалната заедница на општините.
8. Претседавачот го чита списокот на правноисправно предложените кандидати што го составила општинската изборна комисија.

Списокот содржи вкупно _____ предложени кандидати на состаноците на делегациите.

9. Потоа се пристапи кон составување на предлогот на единствен список на кандидатите ¹⁾.

Во предлогот на единствен список на кандидатите се внесени:

- 1) _____
(име и презиме, датум на раѓањето, занимање, национална припадност и означување на делегацијата чиј член е)
- 2) _____, итн.
(име и презиме, датум на раѓањето, занимање, национална припадност и означување на делегацијата чиј член е)

10. По составувањето на предлогот на единствен список на кандидатите, претседавачот соопштува дека е потребно да се избераат два члена на Кандидационата конференција со чија помош ќе раководи со гласањето.

По овој предлог се избрани:

- 1) _____
(име и презиме)
- 2) _____
(име и презиме)

Потоа претседавачот соопшти дека се прекинува состанокот на Кандидационата конференција заради подготвување за гласање и закажува продолжение на состанокот за _____ часот.

11. Конференцијата на делегациите го продолжи состанокот во _____ часот.

Претседавачот го објаснува начинот на гласање за предложените кандидати²⁾.

Гласањето за предложените кандидати е завршено во _____ часот.

12. Бидејќи гласањето е завршено, претседавачот со двајца избрани членови пристапува кон утврдување на резултатите на гласањето.

13. По утврдувањето на резултатите на гласањето, претседавачот соопштува дека кандидатите од предлогот на единствен список на кандидатите добиле број гласови, и тоа:

- 1) _____
(име и презиме)
добил _____ (со букви: _____) гласови.
- 2) _____
(име и презиме)
добил _____ (со букви: _____) гласови, итн.

Потоа кандидационата конференција го утврди единствениот список на предложените кандидати за делегати, и тоа:

1. _____
(име и презиме, датум на раѓањето, занимање, национална припадност и означување на делегацијата чиј член е)
2. _____, итн.
(име и презиме, датум на раѓањето, занимање, национална припадност и означување на делегацијата чиј член е)

14. Бидејќи дневниот ред е исцрпен, претседавачот објави дека состанокот на Кандидационата конференција на делегациите е завршен.

Состанокот е завршен во _____ часот.

Записничар, _____ Претседавач, _____

Членови на конференцијата што му помагале на претседавачот:

- 1) _____,
- 2) _____.

1) Законот не ја пропишува постапката при составување на предлогот на единствен список на предложените кандидати за делегати. Ако ниту со правилата на ССРН не е утврдена постапката, за тоа ќе одлучи кандидационата конференција.

2) Законот не пропишува дали гласањето се врши тајно или јавно. Ако ниту со правилата на ССРН, односно на синдикатот не е утврден начинот на гласање, за тоа дали гласањето ќе биде тајно или јавно одлучува кандидационата конференција на делегациите.

Образец бр. 7

Список на правноисправно предложените кандидати за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ на состаноците на кандидатите конференции на делегациите што го составила републичката односно покраинската изборна комисија (член 36 од Законот).

Списокот се составува во три примероци, од кои еден се доставува до републичката односно до покраинската кандидациона конференција на ССРН, а вториот примерок се објавува.

СПИСОК НА ПРАВНОИСПРАВНО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ШТО ГО СОСТАВИ РЕПУБЛИЧКАТА ОДНОСНО ПОКРАИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА¹⁾

Врз основа на одредбите на член 36 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, Републичката — Покраинската изборна комисија на _____

го состави и го објавува

СПИСОКОТ НА ПРАВНОИСПРАВНО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ КАНДИДАТИ ВО КАНДИДАЦИОНИТЕ КОНФЕРЕНЦИИ НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

- 1) _____,
(име и презиме, датум на раѓањето, занимање, национална припадност, означување на делегацијата чиј член е и во колку делегации е предложен)
- 2) _____; итн.
(име и презиме, датум на раѓањето, занимање, национална припадност, означување на делегацијата чиј член е и во колку делегации е предложен)

Републичка — Покраинска изборна комисија на _____

Во _____, на _____ година.

Секретар,

Претседател,

Членови:

¹⁾ Законот нема одредби за редоследот за составување на овој список, но би можело да биде корисно при тоа да се води сметка за одредбата на член 40 односно на член 41 од Законот.

Образец бр. 8

Записник за работата на кандидационата конференција на ССРН, на која се утврдува листата на кандидатите за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ според одредбата на член 40 од Законот.

Записникот се составува во три примероци од кои еден се доставува до републичката, односно до покраинската изборна комисија, а вториот примерок до Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

ЗАПИСНИК ЗА РАБОТАТА НА КАНДИДАЦИОНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ СОЈУЗ НА РАБОТНИОТ НАРОД НА _____ ЗАРАДИ УТВРДУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Кандидационата конференција се одржува на _____ во _____ и почна со работата во _____ часот.

2. Кандидационата конференција ја свика _____
име _____

и презиме)

претседател на Републичката — Покраинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ _____

3. Кандидационата конференција ја отвори претседателот на Републичката — Покраинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ _____

4. По отворањето на Кандидационата конференција се мина кон избор на работно претседателство на Кандидационата конференција. Конференцијата едногласно (со мнозинство гласови) ги избра за членови на претседателството на Кандидационата конференција:

- 1) _____
(име и презиме, занимање и адреса)
- 2) _____
(име и презиме, занимање и адреса)
- 3) _____ итн.
(име и презиме, занимање и адреса)

Кандидационата конференција потоа го избра за записничар _____

(име и презиме, занимање и адреса)

5. Претседавачот утврдува дека на Кандидационата конференција присуствуваат _____ (со букви: _____) членови, а дека се делегирани вкупно _____ со букви: _____).

6. Претседавачот утврдува дека на Кандидационата конференција се присутни мнозинство членови и дека Конференцијата може полноважно да одлучува, а потоа објавува дека Конференцијата е свикана заради утврдување на листата на кандидатите во најмалку онолкув број колку делегати се избираат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

(Бидејќи не се присутни мнозинството членови, Кандидационата конференција е одложена и закажана за _____ во _____ часот).

Претседавачот потоа го објасни начинот на работата на Кандидационата конференција (ги чита одредбите на чл. 37 до 49 од Законот и соодветниот дел од правилата на ССРН).

7. На предлог од претседавачот, Кандидационата конференција утврди:

Дневен ред:

1. Запознавање со списокот на правноисправно предложените кандидати и со кандидационите конференции на делегациите за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, што го состави Републичката — Покраинската изборна комисија.
2. Составување предлог на листа на кандидатите за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.
3. Гласање за предлогот на листата на кандидатите и утврдување на листата на кандидатите за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

8. Претседавачот го чита списокот на правноисправно предложените кандидати што го состави Републичката — Покраинската изборна комисија.

Списокот содржи вкупно _____ правноисправно предложени кандидати.

9. Потоа се пристапи кон составување предлог на листа на кандидатите. Во предлогот на листата на кандидатите се внесени по азбучен (абecedен) ред, сите правноисправно предложени кандидати од списокот што го состави Републичката — Покраинската изборна комисија, а чија кандидатура ја поддржала најмалку една десеттина од сите членови на Кандидационата конференција. Во предлогот на листата на кандидатите се внесени:

- 1) _____
(име и презиме, датум на раѓањето, занимање, национална припадност, означување на делегацијата чиј член е и во колку делегации е предложен)
- 2) _____ итн.
(име и презиме, датум на раѓањето, занимање, национална припадност, означување на делегацијата чиј член е и во колку делегации е предложен)

Претседавачот објавува дека во предлогот на листата има _____ кандидати од составот на делегациите на основните организации на здружен труд.

10. По завршеното составување на предлогот на листата на кандидатите, претседавачот соопштува дека е потребно да се избераат два члена на Кандидационата конференција со чија помош ќе раководи со гласањето за предлогот на листата на кандидатите.

По овој предлог се избрани:

- 1) _____,
(име и презиме)
- 2) _____,
(име и презиме)

Потоа претседавачот соопшти дека се прекинува работата на Кандидационата конференција заради подготвување за гласање за предлогот на листата на кандидатите и дека продолжувањето на работата на Кандидационата конференција е закажано за _____ часот.

11. Кандидационата конференција ја продолжи работата во _____ часот. Претседавачот го објаснува начинот на гласање¹⁾, а потоа со прозивка по списокот му предава на секој член на Кандидационата конференција предлог на листата на кандидатите и ги повикува да пристапат кон гласање, повикувајќи се на член 40 од Законот според кој во листата на кандидатите најмалку половина мораат да бидат од составот на делегациите на основните организации на здружен труд.

Вкупно гласале _____ членови на Кандидационата конференција.

12. Бидејќи гласањето е завршено, претседавачот со двајца членови на Кандидационата конференција пристапува кон утврдување на резултатите на гласањето.

13. По утврдувањето на резултатите на гласањето, претседавачот објавува колку кој кандидат добил гласови и кои кандидати добиле мнозинство гласови од сите членови на Кандидационата конференција.

14. Потоа претседавачот утврдува дали мнозинство гласови од сите членови на Кандидационата конференција добиле најмалку половина од кандидатите што добиле потребно мнозинство од составот на делегациите на основните организации на здружен труд.

Бидејќи е утврдено дека мнозинство гласови од сите членови на Кандидационата конференција добиле најмалку триесет (дваесет) кандидати и дека најмалку половина од кандидатите што добиле потребно мнозинство не се од составот на делегациите на основните организации на здружен труд, се мина на утврдување на редоследот на кандидатите што се внесуваат во листата на кандидатите (член 45 став 1 од Законот).

(Бидејќи е утврдено дека мнозинство гласови од сите членови на Кандидационата конференција не добиле најмалку триесет односно дваесет кандидати или дека најмалку половината од кандидатите што добиле потребно мнозинство не се од составот на делегациите на основните организации на здружен труд, претседавачот објавува дека се пристапува кон повторно гласање и дека гласањето ќе се повторува се додека не ќе се постигне потребниот број кандидати односно соодветниот социјален состав на кандидатите).

15. Бидејќи гласањето е завршено и резултатите на гласањето утврдени, претседавачот објавува дека за кандидати за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ се прифатени и дека се внесуваат во листата на кандидатите по овој ред (член 45 од Законот):

- 1) _____
(име и презиме, датум на раѓањето, занимање, национална припадност и означување на делегацијата чиј член е и во колку делегации е предложен)

добил _____ (со букви: _____) гласови,

- 2) _____
(име и презиме, датум на раѓањето, занимање, национална припадност и означување на делегацијата чиј член е и во колку делегации е предложен)

добил _____ (со букви: _____) гласови итн.

16. Бидејќи дневниот ред е исцрпен, Кандидационата конференција ја заврши работата во _____ часот.

Записничар,

Претседавач,

Членови на работното претседателство,

- 1) _____,
2) _____ итн.

Членови на Кандидационата конференција, што му помагале на претседавачот:

- 1) _____,
2) _____

- 1) За кандидатите распоредени во предлогот на листата на кандидатите, кандидационата конференција одлучува со тајно гласање (член 42 став 5 од Законот).

Образец бр. 9

Записник за работата на Кандидационата конференција на ССРН, на која се утврдува листата на кандидатите по делови или на друг соодветен начин за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ според одредбата на член 41 од Законот.

Записникот се составува во три примероци од кои еден се доставува до републиката, односно до покраинската изборна комисија, а вториот примерок до Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

ЗАПИСНИК

ЗА РАБОТАТА НА КАНДИДАЦИОНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ СОЈУЗ НА РАБОТНИОТ НАРОД НА _____ ЗАРАДИ УТВРДУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА КАНДИДАТИТЕ, ПО ДЕЛОВИ ИЛИ НА ДРУГ СООДВЕТЕН НАЧИН, ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

(Точ. 1 до 8 од овој записник се исти како точ. 1 до 8 во Записникот за работата на Кандидационата конференција на ССРН заради утврдување листа на кандидатите за делегати што се избираат во Со-

јузниот собор на Собранието на СФРЈ според одредбата на член 40 од Законот — Образец бр. 8).

9. Заради обезбедување соодветен состав на делегатите, Кандидационата конференција донесува одлука листата на кандидатите да се утврди по соодветни делови:

дел I _____ (назив на делот), и
дел II _____ (назив на делот), итн.

Конференцијата го утврдува најмалиот број на кандидати за секој дел од листата на кандидатите, како и бројот на делегатите што од секој дел се избира во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ:

од делот I се утврдуваат најмалку _____ кандидати, а се избираат _____ делегати;

од делот II се утврдуваат најмалку _____ кандидати, а се избираат _____ делегати; итн.¹⁾

10. По донесувањето на одлуката од точка 9 на записникот, работното претседателство презема што е потребно списокот на правноисправно предложените кандидати што го доставила Републиката — Покраинската изборна комисија да се подготви за составување предлог на листа на кандидатите по делови. За таа цел определува прекинување на работата на канференцијата и нејзиното продолжување во _____ часот²⁾.

11. Потоа се пристапи кон составување предлог на листа на кандидатите по делови.

Во предлогот на секој дел од листата на кандидатите се внесени сите кандидати по азбучен, односно абecedен ред од списокот на правноисправно предложените кандидати чија кандидатура ја поддржала најмалку една десетина од сите членови на Кандидационата конференција:

I. Кандидати _____ состав:

1) _____
(име и презиме на кандидатот, датум на раѓањето, занимање, национална, односно друга припадност, означување на делегацијата чиј член е)

2) _____, итн.
(име и презиме на кандидатот, датум на раѓањето, занимање, национална, односно друга припадност, означување на делегацијата чиј член е)

II. Кандидати _____ состав:

1) _____
(име и презиме на кандидатот, датум на раѓањето, занимање, национална, односно друга припадност, означување на делегацијата чиј член е)

2) _____, итн.
(име и презиме на кандидатот, датум на раѓањето, занимање, национална, односно друга припадност, означување на делегацијата чиј член е)

(Точ. 12 и 13 од овој записник се исти како соодветните точки од Образецот бр. 7).

14. Претседавачот објавува колку кој кандидат од предлогот на листата на кандидатите добил гласови и кои кандидати добиле мнозинство гласови. Потоа, претседавачот соопштува дека резултатот на гласањето ѝ одговара на одлуката од точка 9 на Записникот, така што секој дел на листата на кандидатите има најмалку онолкува број кандидати колку што е утврдено со таа одлука³⁾.

(Видејќи е утврдено дека резултатот на гласањето не ѝ одговара на одлуката од точка 9 на Записникот, претседавачот објавува дека се пристапува кон повторно гласање и дека гласањето ќе се повторува сè додека не ќе се постигне резултат на гласањето што ѝ одговара на одлуката од точка 9 на Записникот).

15. Видејќи гласањето е завршено и резултатите на гласањето утврдени, претседавачот објавува дека за кандидати се прифатени и дека се внесуваат во листата на кандидатите по овој ред (член 45 од Законот, за секој дел од листата на кандидатите):

I. Кандидати _____ состав:

1) _____
(име и презиме на кандидатот, датум на раѓањето, занимање, национална, односно друга припадност, означување на делегацијата чиј член е)

добил _____ (со букви: _____ гласови);

2) _____
(име и презиме на кандидатот, датум на раѓањето, занимање, национална, односно друга припадност, означување на делегацијата чиј член е)

добил _____ (со букви: _____ гласови);
итн.

II. Кандидати _____ состав:

1) _____
(име и презиме на кандидатот, датум на раѓањето, занимање, национална, односно друга припадност, означување на делегацијата чиј член е)

добил _____ (со букви: _____ гласови);

2) _____
(име и презиме на кандидатот, датум на раѓањето, занимање, национална, односно друга припадност, означување на делегацијата чиј член е)

добил _____ (со букви: _____ гласови);
итн.

16. Видејќи дневниот ред е исцрпен, Кандидационата конференција ја заврши работата во _____ часот.

Записничар,

Претседавач,

Членови на работното претседателство,

1) _____,

2) _____.

Членови на Кандидационата конференција, што му помагале на претседавачот:

1) _____,

2) _____.

1) Збирот на бројот на делегатите што според одлуката на Кандидационата конференција се избира од секој дел мора да биде еднаков со бројот на делегатите што се избира во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ од секоја република, односно автономна покраина (член 2 од Законот), додека збирот на најмалиот број кандидати за секој дел на кандидатската листа зависи од одлуката на Кандидационата конференција и не е ограничен со Законот.

2) Дејствието од оваа точка е предвидено само за да се обезбеди составувањето предлог на листа на кандидатите по делови, и не е задолжително.

3) Ако Кандидационата конференција не одлучила и социјалниот состав означен во член 40 на Законот да се обезбеди на начинот предвиден во член 41 од Законот, мора уште да се утврди и тоа дали најмалку половина од кандидатите од секоја делегација на листата на кандидатите заедно, е од составот на основните организации на здружен труд, со што се обезбедува примена на одредбата на член 40 од Законот.

Образец бр. 10

Листа на кандидатите за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ што ја утврди Кандидационата конференција на ССРН (член 45 на Законот).

Листата се пополнува во три примероци од кои еден се доставува до републичката односно до покраинската изборна комисија, а вториот примерок до Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор.

ЛИСТА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОВОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

Кандидационата конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на _____ на седницата одржана на _____ година, во _____, ја утврди листата на кандидатите во смисла на член 45 од Законот.

а) Листа на кандидатите составена во смисла на одредбата на член 40 од Законот¹⁾:

- 1) _____, (име и презиме, датум на раѓањето, занимање, национална припадност и означување на делегацијата чиј член е)
- 2) _____ ИТИ. (име и презиме, датум на раѓањето, занимање, национална припадност и означување на делегацијата чиј член е)

б) Листа на кандидатите по деловите составена во смисла на одредбата на член 41 на Законот²⁾:

I Кандидати _____ состав:

- 1) _____, (име и презиме, датум на раѓањето, занимање, национална односно друга припадност и означување на делегацијата чиј член е)
- 2) _____ ИТИ. (име и презиме, датум на раѓањето, занимање, национална односно друга припадност и означување на делегацијата чиј член е)

II Кандидати _____ состав:

- 1) _____, (име и презиме, датум на раѓањето, занимање, национална односно друга припадност и означување на делегацијата чиј член е)
- 2) _____ ИТИ. (име и презиме, датум на раѓањето, занимање, национална односно друга припадност и означување на делегацијата чиј член е)

Кандидациона конференција на ССРН на _____

Записничар,

Претседавач,

Членови на претседателството на Кандидационата конференција:

- 1) _____,
- 2) _____, ИТИ.

а) Оваа листа се составува кога на Кандидационата конференција се постапувало на начинот предвиден во Образец бр. 8

б) Оваа листа се составува кога на Кандидационата конференција се постапувало на начинот предвиден во Образец бр. 9.

Образец бр. 11

Записник за работата на кандидационата конференција на ССРН на која се врши избор на нов кандидат за делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ (член 47 од Законот).

Записникот се составува во три примероци, од кои еден се доставува до републичката односно до покраинската изборна комисија, а вториот примерок до Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор.

ЗАПИСНИК

ЗА ПОВТОРНИОТ СОСТАНОК НА КАНДИДАЦИОНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ СОЈУЗ НА РАБОТНИОТ НАРОД НА _____ КОЈА СЕ ВРШИ ИЗБОР НА НОВ КАНДИДАТ ЗА ДЕЛЕГАТ ВО СМИСЛА НА ЧЛЕН 47 ОД ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР И ОТПОВИК НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОВОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Кандидационата конференција повторно се состанува на _____ година, во _____ часот, заради утврдување предлог за нов (нови) кандидати од редот на лицата од списокот на кандидатите.

2. Претседавачот утврдува дека на Кандидационата конференција присуствуваат _____ (со букви: _____) членови а дека се избрани вкупно _____ (со букви: _____) членови.

3. Претседавачот утврдува дека се присутни мнозинство членови на кандидационата конференција и дека конференцијата може полноважно да одлучува.

4. Потоа претседавачот соопштува дека по утврдувањето на листата на кандидатите настапила околноста од член 47 на Законот и тоа во однос на кандидатите _____ од листата на кандидатите утврдена на Кандидационата конференција одржана на _____ година.

5. На предлог од претседавачот, Кандидационата конференција утврди:

Дневен ред:

1. Составување предлог за нов кандидат од редот на лицата од списокот на кандидатите што го утврди Републичката — Покраинската изборна комисија.

2. Гласање за предлогот на новиот кандидат и утврдување на дополнувањето на листата на кандидатите.

6. Претседавачот ги чита од списокот на правно-исправно предложените кандидати имињата на кандидатите што не се внесени во конечно утврдената листа на кандидатите при првото составување на листата. Предупредува дека во листата на кандидатите може да се внесе само кандидатот чија кандидатура нема да го измени односот што е утврден во смисла на чл. 40 и 41 од Законот, чиј текст го чита.

7. Се пристапи кон составување предлог за нов кандидат од редот на лицата од списокот на правно-исправно предложените кандидати.

Во овој предлог се внесени кандидатите чија кандидатура ја поддржала најмалку една десетина од сите членови на Кандидационата конференција:

- 1) _____, (име и презиме, датум на раѓањето, занимање, национална односно друга припадност и означување на делегацијата чиј член е)

- 2) _____ ИТИ. (име и презиме, датум на раѓањето, занимање, национална односно друга припадност и означување на делегацијата чиј член е)

8. Претседавачот соопштува дека е потребно да се избераат два члена на Кандидационата конференција со чија помош ќе раководи со гласањето за предлогот за дополнување на листата на кандидатите.

Избрани се:

- 1) _____,
(име и презиме)
- 2) _____,
(име и презиме)

Потоа претседавачот објави дека се прекинува работата на Кандидационата конференција заради подготвување за гласањето за предлогот за внесување на новиот (новите) кандидати во листата на кандидатите и дека продолжувањето на работата е закажано за _____ часот.

9. Кандидационата конференција ја продолжи работата во _____ часот. Претседавачот го објаснува начинот на гласање, а потоа со прозивка по списокот на секој член на кандидационата конференција му го предава предлогот на новиот (новите) кандидати и ги повикува да пристапат кон тајно гласање.

10. Откако тајното гласање е завршено, претседавачот со двајца членови на Кандидационата конференција пристапува кон утврдување на резултатите на гласањето.

11. Претседавачот објавува колку кој кандидат добил гласови и утврдува дека мнозинство гласови, односно меѓу кандидатите што добиле мнозинство гласови _____ најголем број гласови, добил кандидатот 1): _____

(име и презиме)

Потоа претседавачот констатира дека по внесувањето на новиот (новите) кандидати во листата на кандидатите не е изменет составот на делегатите во листата на кандидатите што е утврден според одредбата на член 40 (41) од Законот²⁾.

12. По завршеното утврдување на резултатите на гласањето, претседавачот објавува дека во листата на кандидатите како нов кандидат (кандидати) под реден број (бројеви) _____ е внесени (се внесени):

_____, итн.
(име и презиме, датум на раѓањето, занимање, национална односно друга припадност, означување на делегацијата чиј член е).

Кандидационата конференција ја заврши работата во _____ часот.

Записничар,

Претседавач,

Членови на работното претседателство на
Кандидационата конференција:

- 1) _____,
2) _____, итн.

1) За случај повеќе кандидати да добијат еднаков број гласови, потребно е да се повтори гласањето за тие кандидати.

2) Ако тоа не е постигнато, се повторува гласањето.

Образец бр. 12

Писмена изјава на кандидатот за прифаќање на кандидатурата за делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ (член 49 од Законот).

Образецот се пополнува во два примерока, од кои еден се доставува до републичката односно до покраинската изборна комисија.

ИЗЈАВА

_____, изјавувам дека
(име и презиме)
ја прифаќам кандидатурата за делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ како кандидат од СР — САП _____ на изборите што ќе се одржат на _____ година.
Во _____, на _____ година
(потпис)

Образец бр. 13

Потврда за прием на листата на кандидатите што ја утврдила републичката односно покраинската Кандидациона конференција на ССРН (член 50 од Законот).

ПОТВРДА

Се потврдува дека работното претседателство на Кандидационата конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на _____ достави на _____ година, во _____ часот до оваа комисија листа на кандидатите за избор на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, заедно со записникот за работата на Конференцијата и со писмена изјава за согласноста на секој одделен кандидат за прифаќање на кандидатурата.

Републичка — Покраинска изборна комисија на
Во _____, на _____ година.
Бр. _____

Претседател (секретар),
(М.П.) _____

Образец бр. 14

Решение на републичката односно на покраинската изборна комисија за потврдата на листата на кандидатите за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ што ја утврди републичката односно покраинската Кандидациона конференција на ССРН (член 50 став 2 од Законот).

Републичката — Покраинската изборна комисија на _____ утврди дека листата на кандидатите за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, со другиот материјал, е поднесена во определениот рок и составена според одредбите од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ и правилата на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ.

Затоа, а врз основа на член 50 став 2 на Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот Собор на Собранието на СФРЈ, Републичката — Покраинската изборна комисија на _____ донесува

РЕШЕНИЕ

Се потврдува листата на кандидатите за избор на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ што ја поднесе Кандидационата конференција на ССРН _____

Републичка — Покраинска изборна комисија на
Во _____, на _____ година.
Бр. _____

Секретар,

Претседател,

(М.П.) _____

Образец бр. 15

Решение на републиката односно на покраинската изборна комисија со кое се утврдува дека не е правноисправно спроведена постапката за кандидирање за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ во републиката односно покраинската кандидациона конференција на ССРН (член 52 став 2 од Законот).

Решението се составува во два примерока, од кои еден се доставува до републиката односно до покраинската кандидациона конференција на ССРН.

Републиката — Покраинската изборна комисија на _____ откако утврди дека во постапката за кандидирање во Кандидационата конференција на ССРН _____ се сторени неправилности од суштествено влијание врз правилноста на таа постапка, а врз основа на одредбата на член 52 став 2 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, донесува

РЕШЕНИЕ

Кандидационата постапка (дел од кандидационата постапка што се однесува на кандидатот-тите _____) за кандидирање делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ спроведена во Кандидационата конференција на ССРН _____ на _____ година _____ се поништува.

Образложение

(Да се наведат причините поради кои се поништува постапката односно дел од постапката за кандидирање).

Република — Покраинска изборна комисија на _____ Во _____, на _____ година. Бр. _____

Секретар,

Претседател,

(М.П.)

Поука за правниот лек

Жалба против решението се поднесува до судот определен со закон на републиката односно на автономната покраина, а може да ја изјави претседателството на републиката односно на покраинската кандидациона конференција и член на таа конференција и секој кандидат од правноисправно утврдениот список на кандидатите, во рок од четириесет и осум часа од предавањето на решението на републиката односно на покраинската кандидациона конференција (член 97 на Законот).

Образец бр. 16

Решение на републиката односно на покраинската изборна комисија со кое се утврдува дека кандидатите за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ од листата на кандидатите што ја утврди републиката односно покраинската кандидациона конференција на ССРН не ги исполнуваат условите пропишани со закон (член 52 став 1 од Законот).

Републиката — Покраинската изборна комисија на _____, откако утврди дека

кандидатите за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ од листата на кандидатите што ја утврди Кандидационата конференција на ССРН _____ не ги исполнуваат условите пропишани со закон, а врз основа на член 52 став 1 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, донесува

РЕШЕНИЕ

Се одбива кандидатурата на Кандидационата конференција на ССРН на _____ за кандидатот _____ (име и презиме, датум на раѓањето, занимање и адреса)

Образложение

(Да се наведат причините поради кои се одбива кандидатурата).

Република — Покраинска изборна комисија на _____

Во _____, на _____ година. Бр. _____

Секретар,

Претседател,

(М.П.)

Поука за правниот лек

Жалба против решението се поднесува до судот определен со закон на републиката односно на автономната покраина, а може да ја изјави претседателството на републиката односно на покраинската кандидациона конференција, член на таа конференција и секој кандидат од правноисправно утврдениот список на кандидатите, во рок од четириесет и осум часа од приемот на решението (член 97 од Законот).

Образец бр. 17

Оглас со кој се објавува листата на кандидатите за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, потврдена од страна на републиката односно покраинската изборна комисија, во службеното гласило на републиката односно на автономната покраина (член 54 став 1 од Законот).

О Г Л А С

Републиката — Покраинската изборна комисија на _____, врз основа на член 54 став 1 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, ја потврди листата на кандидатите за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ:

(точен препис на листата)

Листата на кандидатите за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ е утврдена од страна на Републиката — Покраинската Кандидациона конференција на Социјалистичкиот Сојуз на работниот народ на _____ година.

Република — Покраинска изборна комисија на _____

Во _____, на _____ година. Бр. _____

Секретар,

Претседател,

(М. П.)

Образец бр. 18

Гласачко ливче за избор на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ (чл. 40 и 59 од Законот).

ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ

Избор на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ одржан на _____ година.
Собрание на општината _____

Кандидати:

1) _____, (име и презиме)

2) _____, итн. (име и презиме)

(М.П.)

Образец бр. 19

Гласачко ливче за избор на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ (чл. 41 и 59 од Законот).

ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ

Избор на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ одржан на _____ година.
Собрание на општината _____

I. Кандидати _____
состав:

1) _____, (име и презиме)

2) _____, итн. (име и презиме)

II. Кандидати _____
состав:

1) _____, (име и презиме)

2) _____, итн. (име и презиме)

(М.П.)

Образец бр. 20

Записник за работата на седницата на Собранието на општината на која се врши избор на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ (член 64 од Законот).

Записникот се составува во три примероци, од кои два се доставуваат до општинската изборна комисија.

ЗАПИСНИК

ЗА РАБОТАТА НА СЕДНИЦАТА НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА _____ НА КОЈА СЕ ВРШИ ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОВОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Заедничката седница на сите собори на Собранието на општината е одржана на _____ година, во _____, со почеток на работата во _____ часот.

2. Седницата је свика _____, (име и презиме)
претседател на Собранието на општината.

3. Седницата ја отвори претседателот на Собранието на општината.

4. По отворањето на седницата се премина кон избор на работното претседателство.

На седницата едногласно (со мнозинство гласови) се избрани за претседавач и за членови:

1) _____, (име и презиме, занимање и адреса)

2) _____, (име и презиме, занимање и адреса)

3) _____, (име и презиме, занимање и адреса)

Потоа на седницата е избран за записничар:

_____ (име и презиме, занимање и адреса)

5. Претседавачот утврдува дека на седницата присуствуваат _____ (со букви: _____) делегати од вкупниот број _____ (со букви: _____) делегати од сите собори на општинското собрание.

Од Соборот на здружениот труд присуствуваат _____ делегати од вкупниот број делегати _____ на тој собор.

Од Соборот на месните заедници присуствуваат _____ делегати од вкупниот број _____ делегати на тој собор.

Од Општествено-политичкиот собор присуствуваат _____ делегати од вкупниот број _____ делегати на тој собор.

6. Претседавачот утврдува дека на седницата е присутно мнозинство на делегати на секој собор и дека Собранието може полноважно да пристапи кон избор на делегатите, а потоа објавува дека заедничката седница на сите собори е свикана заради избор на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

(Бидејќи не е присутно мнозинство на делегати на секој собор седницата е одложена и нова е закажана за _____ година, во _____ часот).

Претседавачот потоа го објаснува начинот на гласање (ги чита одредбите на чл. 58 до 63 од Законот).

7. Претседавачот објавува дека се примени _____ (со букви: _____) заверени гласачки ливчиња и заверен оглас за потврда на кандидатурите за делегати.

8. Претседавачот со прозивка по списокот на секој делегат му предава гласачко ливче и ги повикува да пристапат кон гласање.

Вкупно гласале _____ делегати на Собранието на општината. Гласањето е завршено во _____ часот.

9. Откако гласањето е завршено, претседавачот со двајца членови на работното претседателство пристапува кон утврдување на резултатите на гласањето.

10. По утврдувањето на резултатите на гласањето (член 40 од Законот) претседавачот објавува колку кој кандидат од листата на кандидатите добил гласови: 1)

1) _____ добил _____, (име и презиме)

(со букви: _____) гласови,

2) _____ добил _____, (име и презиме)

(со букви: _____) гласови, итн.

Според резултатите на гласањето мнозинство гласови на присутните делегати добиле кандидатите запишани во листата на кандидатите под редните броеви:

_____, _____,
(име и презиме) (реден број на листата)
_____, _____, итн.
(име и презиме) (реден број на листата)

Во смисла на одредбата на член 63 став 4 од Законот за неважечки се прогласени _____ (со букви _____) гласачки ливчиња²⁾.

10а. По утврдувањето на резултатите на гласањето (член 41 од Законот) претседавачот објавува колку кој кандидат од листата на кандидатите по делови добил гласови;¹⁾

I. Кандидати _____ состав:

1. _____ добил _____
(име и презиме)
(со букви: _____) гласови,

2. _____ добил _____
(име и презиме)
(со букви: _____) гласови, итн.

II. Кандидати _____ состав:

1. _____ добил _____
(име и презиме)
(со букви: _____) гласови,

2. _____ добил _____
(име и презиме)
(со букви: _____) гласови, итн.

Според резултатите на гласањето мнозинство гласови на присутните делегати добиле кандидатите внесени во листата на кандидатите по делови под редните броеви:

I. Кандидати _____ состав:

_____, _____,
(име и презиме) (реден број на соодветниот
дел од листата)

_____, _____, итн.
(име и презиме) (реден број на соодветниот
дел од листата)

II. Кандидати _____ состав:

_____, _____,
(име и презиме) (реден број на соодветниот
дел од листата)

_____, _____, итн.
(име и презиме) (реден број на соодветниот
дел од листата)

Во смисла на одредбата на член 63 став 4 од Законот за неважечки се прогласени _____ (со букви: _____) гласачки ливчиња²⁾.

11. При утврдувањето на резултатите на гласањето не се појави разлика помеѓу вкупниот број на предадените гласачки ливчиња и бројот на присутните делегати.

(Бидејќи при утврдувањето на резултатите на гласањето се утврди дека бројот на предадените гласачки ливчиња е помал од бројот на присутните делегати, резултатот на гласањето се утврди според бројот на предадените гласачки ливчиња.

Бидејќи при утврдувањето на резултатите на гласањето се утврди дека бројот на предадените гласачки ливчиња е поголем од бројот на присутните делегати, гласањето се повторува.)

12. Претседавачот го објави резултатот на гласањето и ја заклучи седницата.

Седницата е завршена во _____ часот.

Записничар,

Претседавач,

Членови на работното
претседателство:

1) _____,
2) _____.

1) Во овој дел од записникот редоследот на кандидатите се воведува според редоследот во заверената листа на кандидатите.

2) Тука би требало да се наведе бројот на неважечките ливчиња по групите причини за неважноста како што се означени во одредбата на член 63 став 4 од Законот.

Образец бр. 21

Записник за работата на седницата на општинската изборна комисија, на која се цени правноисправноста на изборот на делегатите во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ извршен на седницата на Собранието на општината (член 65 став 2 од Законот).

Записникот се составува во два примерока, од кои еден се доставува до републичката, односно до покраинската изборна комисија.¹⁾

ЗАПИСНИК

ЗА РАБОТАТА НА СЕДНИЦАТА НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА _____
ОДРЖАНА ЗАРАДИ РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРАВНОИСПРАВНОСТА НА ИЗБОРОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОЈУЗНИОТ СОВОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ, ИЗВРШЕН НА СЕДНИЦАТА НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА _____
ОДРЖАНА НА _____ ГОДИНА

1. Седницата на Општинската изборна комисија се одржува на _____ година, во _____ и почна со работа во _____ часот.

2. На седницата присуствуваат: претседателот _____, секретарот _____ и членовите: _____.

3. Општинската изборна комисија го прими записникот за работа на седницата на Собранието на општината _____ на која се вршел избор на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ со целокупниот изборен материјал.

4. Потоа Општинската изборна комисија го разгледуваше целокупниот изборен материјал од становиштето на примената на одредбите на Законот и утврди дека изборите се (не се) правноисправно спроведени во согласност со одредбите на Законот (ако не се, да се наведат неправилностите).

5. Седницата на Општинската изборна комисија е завршена во _____ часот.

Секретар,

Претседател,

1) Во прилог на овој записник се доставува целокупниот изборен материјал што општинската изборна комисија го добила од општинското собрание.

Образец бр. 22

Решение на републичката, односно на покраинската изборна комисија со кое се поништува гласањето во Собранието на општината за избор на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ (член 70 од Законот).

Решението се составува во потребен број примероци и по два примерока се доставува до општинската, односно до општинските изборни комисији.

Врз основа на разгледувањето на записникот за работата на седницата на Собранието на општината и на другиот изборен материјал што го поднела Општинската изборна комисија, а откако ги утврди неправилностите од суштествено влијание врз резултатите на изборите, и врз основа на одредбата на член 70 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, Републичката — Покраинската изборна комисија на _____ донесе

РЕШЕНИЕ

1. Гласањето за избор на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ спроведено во Собранието на општината _____ на _____ година се поништува, бидејќи се утврдени неправилности при спроведувањето на изборите од суштествено влијание врз резултатите на изборите.

2. Гласањето ќе се повтори во рок од осум дена според одредбата на член 74 од Законот.

3. Решението да се достави до наведеното собрание на општината.

Образложение

(Да се наведат причините поради кои се поништува гласањето.)

Републичка — Покраинска изборна комисија на _____

Во _____, година

Бр. _____

Секретар,

Претседател,

(М. П.)

Поука за правниот лек

Жалба против решението се поднесува до судот определен со закон на републиката односно на автономната покраина а може да ја изјави секој делегат на соборот на Собранието на општината и секој кандидат од листата на кандидатите за која се гласало, во рок од три дена од денот на огласувањето на решението на огласната табла на Собранието на општината (член 97 на Законот).

Образец бр. 23

Уверение за изборот на делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ (член 71 став 1 од Законот).

Републичката — Покраинската изборна комисија на _____ врз основа на резултатите на изборите одржани на _____ година, издава

УВЕРЕНИЕ

(име и презиме и адреса)

е избран за делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

Ова уверение му се издава на именувааниот-ната врз основа на член 71 став 1 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Во _____, _____ година

Бр. _____

Секретар,

Претседател,

(М.П.)

Образец бр. 24

Записник за работата на седницата на Собранието на општината, на која се повторува гласањето поради неправилности во спроведувањето на постапката за избор на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ (член 74 од Законот).

Записникот се составува во три примероци од кои два се доставуваат до општинската изборна комисија.

ЗАПИСНИК

ЗА РАБОТАТА НА СЕДНИЦАТА НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА _____ НА КОЈА СЕ ПОВТОРУВА ГЛАСАЊЕТО ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

(Точ. 1 до 5 од овој записник се исти како точ. 1 до 5 во записникот за работата на седницата на Собранието на општината на која се врши избор на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ според одредбата на член 64 од Законот — Образец бр. 21).

6. Претседавачот утврдува дека на седницата е присутно мнозинството на делегати на секој собор и дека Собранието може полноважно да пристани кон повторување на гласањето за избор на делегатите.

Потоа, објавува дека заедничка седница на сите собори е свикана заради повторување на гласањето, бидејќи гласањето за кандидатите за избор на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ спроведено на _____ година е поништено со решение на Републичката — Покраинската изборна комисија на _____ бр. _____ од _____ година поради неправилности при спроведувањето на изборите од суштествено влијание врз резултатот на изборите:

Претседавачот го чита образложението од наведеното решение во кое се наведени причините поради кои првите избори се поништени.

7. Потоа се пристапува кон повторување на гласањето и претседавачот повторно го објаснува начинот на гласање (ги чита одредбите на чл. 58 до 63 и на член 74 од Законот).

Претседавачот објавува дека се примени _____ (со букви: _____) заверени гласачки ливчиња и заверен оглас за потврда на кандидатурата за делегатите.

(Точ. 8 до 11 од овој записник се исти како точ. 8 до 11 во записникот за работата на седницата на Собранието на општината на која се врши избор на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ според одредбата на член 64 од Законот — Образец бр. 21).

12. Претседавачот го објави резултатот на повтореното гласање и ја заклучи седницата.

Седницата е завршена во _____ часот.

Записничар,

Претседавач,

Членови на работното претседателство:

1) _____,
2) _____.

Образец бр. 25

Записник за работата на кандидатационата конференција на ССРН, на која дополнително се утврдува листата на кандидатите за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ според одредбите на член 40 и член 75 став 2 од Законот.

Записникот се составува во три примероци, од кои еден се доставува до републичката односно до покраинската изборна комисија, а вториот примерок до Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор.

ЗАПИСНИК

ЗА РАБОТАТА НА КАНДИДАЦИОНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ СОЈУЗ НА РАБОТНИОТ НАРОД НА _____, ЗАРАДИ ДОПОЛНИТЕЛНО УТВРДУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ ШТО СЕ ИЗБИРААТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

(Точ. 1 до 5 од овој записник се исти како точ. 1 до 5 во записникот за работата на Кандидационата конференција на ССРН, заради утврдување на листата на кандидатите за делегати што се избираат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ — Образец бр. 8).

6. Претседавачот утврдува дека на Кандидационата конференција е присутно мнозинство и дека Конференцијата може полноважно да одлучува, а потоа објавува дека Конференцијата е свикана заради дополнително утврдување на листата на кандидатите. Листата треба да се пополни со кандидати во најмалку онолкув број колку делегати се избираат во Сојузниот собор и тоа од списокот на правноисправно предложените кандидати кој порано е добиен од републичката, односно од покраинската изборна комисија.

(Бидејќи не е присутно мнозинството на членови, Конференцијата е одложена и закажана за _____ во _____ часот).

Претседавачот потоа го објасни начинот на работата на Кандидационата конференција (ги чита одредбите на чл. 37 до 49 од Законот и соодветниот дел од правилата на ССРН).

7. На предлог на претседавачот, Кандидационата конференција утврди

Дневен ред:

1. Запознавање со списокот на правноисправно предложените кандидати за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, кој порано е добиен од Републичката — Покраинската изборна комисија.
2. Дополнително составување предлог на листата на кандидатите за делегати што се избираат според одредбите од член 75 на Законот.
3. Гласање за предлогот на дополнителната листа на кандидатите и утврдување на дополнителната листа на кандидатите за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.
8. Претседавачот го чита списокот на правноисправно предложените кандидати што Кандидационата конференција порано го добила од Републичката — Покраинската изборна комисија.

Списокот содржи вкупно _____ правноисправно предложени кандидати за пополнување на бројот што се избира дополнително.

9. Потоа се пристапи кон составување на предлогот на листата на кандидатите за пополнување на бројот што се избира дополнително.

Во предлогот на листата на кандидатите се внесени, по азбучен (абецеден) ред, правноисправно предложените кандидати од списокот што Кандидационата конференција порано го доби од Републичката — Покраинската изборна комисија, а чија кандидатура ја поддржала најмалку една десетина од сите членови на Конференцијата. Во предлогот на дополнителната листа на кандидатите се внесени:

- 1) _____, итн.
(име и презиме, датум на раѓањето, занимање, национална односно друга припадност, означување на делегацијата чиј член е);
- 2) _____, итн.
(име и презиме, датум на раѓањето, занимање, национална, односно друга припадност, означување на делегацијата чиј член е);

Претседавачот објавува дека во предлогот на дополнително составената листа има _____ кандидати од составот на делегациите на основните организации на здружен труд.

(Точ. 10 до 13 од овој записник се исти како точ. 10 до 13 во записникот за работата на Кандидационата конференција на ССРН заради утврдување на листата на кандидатите за делегати што се избираат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ според одредбата на член 40 од Законот — Образец бр. 8).

14. Потоа претседавачот утврдува дека мнозинство гласови од сите членови на Кандидационата конференција добиле најмалку половина од кандидатите од составот на делегациите на основните организации на здружен труд.

Откако е утврдено дека мнозинство гласови од сите членови на Кандидационата конференција добиле најмалку онолкув број кандидати колку што дополнително се избираат делегати во Сојузниот собор и дека најмалку половина од кандидатите што добиле потребно мнозинство се од составот на делегациите на основните организации на здружениот труд, се премина кон утврдување на редоследот на кандидатите што се внесуваат во листата на кандидатите (член 45 став 1 од Законот).

(Бидејќи е утврдено дека мнозинство гласови од сите членови на Кандидационата конференција не добил најмалку онолкув број колку што дополнително се избира или дека најмалку половина од кандидатите што добиле потребно мнозинство не се од составот на делегациите на основните организации на здружен труд, претседавачот објавува дека се пристапува кон повторно гласање и дека гласањето ќе се повторува сè додека не ќе се постигне потребниот број кандидати, односно соодветен социјален состав на кандидатите.)

(Точка 15 од овој записник е иста како точка 15 во записникот за работата на Кандидационата конференција на ССРН, заради утврдување на листата на кандидатите за делегати што се избираат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ — Образец бр. 8).

17. Бидејќи дневниот ред е исцрпен Кандидационата конференција је заврши работата во _____ часот.

Записничар,

Претседавач,

Членови на работното
претседателство:

- 1) _____,
- 2) _____, итн.

Членови на Кандидационата конференција што му помагале на претседавачот:

- 1) _____,
- 2) _____, итн.

Образец бр. 26

Записник за работата на кандидатационата конференција на ССРН, на која дополнително се утврдува листата на кандидатите за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ според одредбите на член 41 и на член 75 став 2 од Законот.

Записникот се составува во три примероци, од кои еден се доставува до републичката, односно до покраинската изборна комисија, а вториот примерок до Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор.

ЗАПИСНИК

ЗА РАБОТАТА НА КАНДИДАЦИОНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ СОЈУЗ НА РАБОТНИОТ НАРОД НА _____, ЗАРАДИ ДОПОЛНИТЕЛНО УТВРДУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА КАНДИДАТИТЕ ПО ДЕЛОВИ ИЛИ НА ДРУГ СООДВЕТЕН НАЧИН, ЗА ДЕЛЕГАТИТЕ ШТО СЕ ИЗБИРААТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

(Точ. 1 до 8 од овој записник се исти како точ. 1 до 8 во записникот на работата на Кандидационата конференција на ССРН заради дополнително утврдување на листата на кандидатите за делегати што се избираат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ — Образец бр. 25).

9. Потоа се пристапи кон составување предлог на листата на кандидатите по делови за пополнување на бројот што се избира дополнително. Во предлогот на секој дел од листата на кандидатите се внесени по азбучен (абecedен) ред правноисправно предложените кандидати од списокот што Кандидационата конференција порано го добила од Републичката — Покраинската изборна комисија, а чија кандидатура ја поддржала најмалку една десетина од сите членови на Кандидационата конференција:

I. Кандидати _____ состав:

- 1) _____, (име и презиме на кандидатот, датум на раѓањето, занимање, национална, односно друга припадност, означување на делегацијата чиј член е)
- 2) _____, итн. (име и презиме на кандидатот, датум на раѓањето, занимање, национална, односно друга припадност и означување на делегацијата чиј член е)

II. Кандидати _____ состав:

- 1) _____, (име и презиме на кандидатот, датум на раѓањето, занимање, национална, односно друга припадност, означување на делегацијата чиј член е)
- 2) _____, итн. (име и презиме на кандидатот, датум на раѓањето, занимање, национална, односно друга припадност и означување на делегацијата чиј член е)

(Точ. 10 до 13 од овој записник се исти како соодветните точки во Образецот бр. 25).

14. Претседавачот објавува колку кој кандидат добил гласови од предлогот на дополнително составената листа на кандидатите и кои кандидати добиле мнозинство гласови. Потоа, председавачот соопштува дека резултатот на гласањето ѝ одговара на одлуката од точка 9 на записникот, така што секој дел од листата на кандидатите да има најмалку онолкува број кандидати колку што е утврдено со таа одлука.

(Видејќи е утврдено дека резултатот на гласањето не ѝ одговара на одлуката од точка 9 на за-

писникот, претседавачот објавува дека се пристапува кон повторно гласање и дека гласањето ќе се повторува сè додека не ќе се постигне резултатот на гласањето што ѝ одговара на одлуката од точка 9 на записникот.)

15. Откако гласањето е завршено и резултатите на гласањето утврдени, претседавачот објавува дека за кандидати се прифатени и дека се внесуваат во листата на кандидатите по овој ред (член 45 од Законот за секој дел од листата на кандидатите):

I. Кандидати _____ состав:

- 1) _____, (име и презиме, датум на раѓањето, занимање, национална, односно друга припадност и означување на делегацијата чиј член е)
добил _____ (со букви: _____) гласови,
- 2) _____, итн. (име и презиме, датум на раѓањето, занимање, национална, односно друга припадност и означување на делегацијата чиј член е)
добил _____ (со букви: _____) гласови,

II. Кандидати _____ состав:

- 1) _____, (име и презиме, датум на раѓањето, занимање, национална, односно друга припадност и означување на делегацијата чиј член е)
добил _____ (со букви: _____) гласови,
- 2) _____, итн. (име и презиме, датум на раѓањето, занимање, национална, односно друга припадност и означување на делегацијата чиј член е)
добил _____ (со букви: _____) гласови, итн.

16. Видејќи дневниот ред е исцрпен, Кандидационата конференција ја заврши работата во _____ часот.

Записничар,

Претседавач,

Членови на работното
претседателство:

- 1) _____,
- 2) _____, итн.

Членови на Кандидационата конференција што му помагале на претседавачот:

- 1) _____,
- 2) _____,

Образец бр. 27

Записник за работата на седницата на Собранието на општината на која се вршат дополнителни избори за пополнување на бројот на делегатите во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ (член 75 од Законот).

Записникот се составува во три примероци, од кои два се доставуваат до општинската изборна комисија.

ЗАПИСНИК

ЗА РАБОТАТА НА СЕДНИЦАТА НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА _____ НА КОЈА СЕ ВРШАТ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

(Точ. 1 до 5 на овој записник се исти како точ. 1 до 5 во записникот за работата на седницата на

собранието на општината на која се врши избор на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ според одредбата од член 64 на Законот — Образец бр. 20).

6. Претседавачот утврдува дека на седницата е присутно мнозинството на делегати на секој собор и дека Собранието може полноважно да пристапи кон дополнителни избори за пополнување на бројот на делегатите во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, бидејќи на првите избори не се избрани триесет, односно дваесет делегати.

7. Претседавачот објавува дека дополнителните избори се вршат врз основа на листата на кандидатите што дополнително ја утврдила Републичката — Покраинската кандидациона конференција на ССРН на _____ од списокот на кандидатите кој порано го добила од Републичката — Покраинската изборна комисија.

Потоа се пристапува кон гласање и претседавачот објаснува дека дополнителните избори се вршат на начинот и според постапката предвидени за редовните избори (ги чита одредбите од чл. 58 до 63 и чл. 73 до 76 на Законот).

Претседавачот објавува дека се примени _____ (со букви: _____) заверени гласачки ливчиња и заверен оглас за потврда на кандидатура за делегатите.

(Точ. 8 до 11 на овој записник се исти како точ. 8 до 11 во записникот за работата на седницата на собранието на општината на која се врши избор на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ според одредбата од член 64 на Законот — Образец бр. 20).

12. Претседавачот ги објави резултатите од гласањето на дополнителните избори и ја заклучи седницата.

Седницата е завршена во _____ часот.

Записничар, _____ Претседавач, _____

Членови на работното претседателство:

- 1) _____,
- 2) _____.

Образец бр. 28

Решение на општинската изборна комисија со кое се одлучува по приговорот поднесен поради неправилности на состанокот на делегацијата на основната самоуправни организација и заедница, односно општествено-политичката организација при предлагањето на кандидати за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ (член 93 од Законот). Решението се составува во потребен број примероци и се доставува до подносителот на приговорот.

Општинската изборна комисија _____, решавајќи по приговорот од членот на делегацијата _____ (име и презиме) (од лицето што е предложено за кандидат за делегат од страна на делегацијата _____ (име и презиме), поради неправилности во постапката за кандидирање во делегацијата _____ (назив на делегацијата),

а врз основа на член 93 став 2 на Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ донесува

РЕШЕНИЕ

I. Приговорот од членот на делегацијата _____ (од лицето што делегацијата

го предложила за кандидат за делегати _____) поради неправилности во постапката за кандидирање во делегацијата _____ не се усвојува.

II. 1. Приговорот од членот на делегацијата _____ (од лицето што делегацијата го предложила за кандидат за делегати _____) поради неправилности во постапката за кандидирање во делегацијата _____ се усвојува.

2. Постапката за кандидирање спроведена во делегацијата _____ се поништува.

Образложение

(Да се наведат причините поради кои приговорот не е усвоен, односно поради кои е усвоен).

Општинска изборна комисија _____ Во _____, на _____ година. Бр. _____

Секретар, _____

Претседател, _____

(М.П.)

Поука за правниот лек

Жалба против решението на општинската изборна комисија се поднесува до судот определен со закон на републиката, односно на автономната покраина, а може да ја изјави подносителот на приговорот, во рок од четириесет и осум часа од кога му е доставено решението (член 93 став 3 од Законот).

Образец бр. 29

Решение на републичката, односно покраинската изборна комисија со кое се решава по приговорот поднесен поради неправилности во работата на Кандидационата конференција при утврдувањето на кандидатите за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ (член 94 од Законот). Решението се составува во потребен број примероци и се доставува до подносителот на приговорот.

Републичката-Покраинската изборна комисија _____, решавајќи по приговорот од _____ (име и презиме), член на Кандидационата конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на _____ (од кандидатот _____ (име и презиме) од списокот на кандидатите) поради неправилности во работата на Кандидационата конференција (назив на конференцијата) _____, а врз основа на член 94 став 2 од Законот за избор и отповик на делегатите во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, донесува

РЕШЕНИЕ

I. Приговорот од членот на Кандидационата конференција _____ (од кандидатот _____ од списокот на кандидатите) не се усвојува.

II. Приговорот од членот на Кандидационата конференција _____ (од кандидатот _____ од списокот на кандидатите) се усвојува, та се утврдува дека канди-

датот _____ не ги исполнува условите предвидени во член _____ од Законот и неговата кандидатура се одбива (та се утврдува дека во постапката за кандидирање се сторени неправилности кои суштествено влијаат врз неговата правилност и се поништува целата _____ дел _____ од таа постапка).

Образложение

(Да се наведат причините поради кои не е усвоен приговорот, односно поради кои е усвоен).

Републичка — Покраинска изборна комисија
Во _____, на _____ година.
Бр. _____

Секретар,

Претседател,

(М.П.)

Поука за правниот лек

Жалба против решението на републичката, односно покраинската изборна комисија се поднесува до судот определен со закон на републиката, односно на автономната покраина, а може да ја изјави подносителот на приговорот, во рок од четириесет и осум часа од приемот на решението.

Образец бр. 30

Записник за работата на делегацијата на основната самоуправна организација и заедница, односно општествено-политичката организација, заради поднесување предлог за поведување постапка за отповик на делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ (член 81 од Законот).

Записникот се составува во три примероци од кои два се доставуваат до општинската конференција на ССРН.

ЗАПИСНИК

ЗА РАБОТАТА НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА (НА ОСНОВНА САМОУПРАВНА ОРГАНИЗАЦИЈА, ОДНОСНО ЗАЕДНИЦА ИЛИ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА), ЗАРАДИ ПОДНЕСУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ПОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ОТПОВИК НА ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

(Точ. 1 до 4 на овој записник се исти како точ. 1 до 4 во Записникот за работата на делегацијата на основната самоуправна организација, односно заедница или на општествено-политичката организација за утврдување предлози на кандидати за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ — Образец бр. 1).

5. Претседавачот утврдува дека на состанокот присуствуваат потребен број членови, ја објавува целта на состанокот и го објаснува начинот на работата на состанокот на делегацијата (ги чита одредбите од чл. 81 до 83 и член 85 од Законот и соодветниот дел од правилата на ССРН).

6. Потоа претседавачот предложи и делегацијата усвои

Дневен ред:

Поднесување предлог за поведување постапка за отповик на _____ делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.
(име и презиме)

7. Претседавачот ги изложува причините поради кои се поднесува предлог за поведување постапка за отповик и предупредува дека делегацијата при утврдувањето на предлогот за отповик е должна според одредбата од член 81 став 2 да ги земе предвид и иницијативите за отповик што ги поднеле работните луѓе и граѓаните на собирите во основните самоуправни организации и заедници на состаноките на органите на управување и на состаноките на општествено-политичките организации.

Во дискусијата учествуваа _____ членови на делегацијата.

8. По завршената дискусија се премина на гласање за предлогот за поведување постапка за отповик на делегат.

Одлучено е гласањето да биде тајно.

Откако е завршено гласањето, претседавачот со двајца членови на работното претседателство пристанува кон утврдување на резултатите на гласањето.

(Одлучено е гласањето да биде јавно. Гласањето е вршено со дигање рака и со пребројување на гласовите).

9. Претседавачот ги објавува резултатите од гласањето.

Вкупно гласаа _____ членови на делегацијата, од тоа:

за отповик _____ членови на делегацијата, против отповик _____ членови на делегацијата, се воздржаа од гласање _____ членови на делегацијата.

10. Работното претседателство утврди дека предлогот за поведување постапка за отповик е _____ прифатен (одбиен)³⁾

11. Откако е исцрпен дневниот ред, делегацијата ја заврши работата во _____ часот.

Записничар,

Претседавач,

Членови на работното претседателство:

- 1) _____,
- 2) _____,
- 3) _____.

1) Законот не предвиде колку членови на делегацијата се потребни да присуствуваат на состанокот за да може полноважно да се одлучува, па ако не е тоа предвидено ниту со правилата на ССРН, состанокот може да се одржи ако е присутно мнозинството од вкупниот број на членовите на делегацијата.

2) Законот не предвиде колкав број гласови е потребен за да се смета предлогот за поведување постапка за отповик за прифатен, па ако не е предвидено тоа ниту во правилата на ССРН, предлогот се смета за прифатен ако за него гласале мнозинството од присутните членови на делегацијата.

Образец бр. 31

Предлог на делегацијата на основната самоуправна организација или заедница и на општествено-политичката организација за поведување постапка за отповик на делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ (член 81 став 3 на Законот).

ДО ОПШТИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ СОЈУЗ НА РАБОТНИОТ НАРОД НА _____

Во смисла на член 81 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ поднесуваме предлог од делегацијата _____ за поведување по-

стапка за отповик на делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ _____

(име и презиме и адреса)

избран на изборите одржани на _____ година.

Предлогот се поднесува затоа што _____

(да се наведат причините)

Се приложува записникот за работата на делегацијата.

Претседавач,

Образец бр. 32

Записник за работата на кандидационата конференција на која се одлучува по предлогот за поведување постапка за отповик на делегатот во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ (член 84 од Законот).

Записникот се составува во три примероци од кои еден се доставува до републичката, односно до покраинската изборна комисија, а вториот примерок до Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор.

ЗАПИСНИК

ЗА РАБОТАТА НА КАНДИДАЦИОНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ССРН НА _____ ЗАРАДИ ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕДЛОГОТ ЗА ПОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ОТПОВИК НА ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

(Точ. 1 до 5 на овој записник се исти како точ. 1 до 5 во Записникот за работата на Кандидационата конференција заради утврдување на листата на кандидати за делегати што се избираат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ според одредбата од член 40 на Законот — Образец бр. 8).

6. Претседавачот утврдува дека на Кандидационата конференција е присутно мнозинството и дека Конференцијата може полноважно да одлучува, а потоа објавува дека Конференцијата е свикана заради одлучување по предлогот за поведување постапка за отповик на _____

(име и презиме)

делегат на Сојузниот собор.

(Бидејќи не е присутно мнозинството на членови, Кандидационата конференција е одложена и закажана за _____ во _____ часот).

Претседавачот потоа го објасни начинот на работата на Кандидационата конференција (ги чита одредбите од чл. 81 до 92 на Законот и соодветниот дел од правилата на ССРН).

7. Потоа претседавачот предложи и Кандидационата конференција усвои

Дневен ред:

Одлучување по предлогот за поведување постапка за отповик на _____

(име и презиме)

делегат во Сојузниот собор.

8. Претседавачот ги изложува причините поради кои се предлага поведување постапка за отповик на _____, делегат во Сојузниот собор

(име и презиме).

и утврдува дека предлогот за поведување постапка за отповик на делегатот е поддржан од најмалку една третина на вкупниот број на делегациите на територијата на општината, односно дека во Собранието на општината е прифатен со мнозинство гласови од сите делегати.

9. Претседавачот соопштува дека е потребно да се изберат двајца членови на Кандидационата конференција со чија помош ќе го раководи гласањето по предлогот за поведување постапка за отповик на делегатот.

Изабрани се:

1) _____

(име и презиме)

2) _____

(име и презиме)

10. Претседавачот го објаснува начинот на гласање (член 84 став 1 од Законот), а потоа се преминува на гласање по предлогот за поведување постапка за отповик¹⁾.

11. Откако е завршено гласањето по предлогот за поведување постапка за отповик, претседавачот со двајца членови на Кандидационата конференција пристапува кон утврдување на резултатите од гласањето.

Вкупно гласале _____ членови на Кандидационата конференција.

За предлогот гласаа _____ членови на Кандидационата конференција.

Против предлогот гласаа _____ членови на Кандидационата конференција.

Бројот на ливчињата од кои не можеше да се утврди дали се гласало за предлогот или против предлогот _____.

12. По гласањето претседавачот соопшти дека Кандидационата конференција го прифати _____ не го прифати предлогот за поведување постапка за отповик на _____, делегат во Со-

(име и презиме)

јузниот собор.

13. Бидејќи дневниот ред е исцрпен, Кандидационата конференција ја заврши работата во _____ часот.

Записничар,

Претседавач,

Членови на работното претседателство:

1) _____

2) _____

Членови на Кандидационата конференција што му помагаа на претседавачот:

1) _____

2) _____

1) Законот не го предвиде начинот на гласање, па ако тоа не е предвидено ниту со правилата на ССРН, ќе се подготват ливчиња со ознаката: „За поведување постапка“ — „против поведување постапка“.

Образец бр. 33

Гласачко ливче за гласање за отповик на делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ (член 88 став 2 од Законот).

ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ

Гласање на _____ година во Собранието на општината _____

ЗА ОТПОВИК

ПРОТИВ ОТПОВИК

(име и презиме и место на живеалиштето на делегатот во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ)

(М.П.)

Образец бр. 34

Записник за работата на седницата на Собранието на општината на која се гласа за отповик на делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ (член 88 од Законот).

Записникот се составува во три примероци, од кои еден се доставува до републичката, односно до покраинската изборна комисија, а другиот до Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор.

ЗАПИСНИК

ЗА РАБОТАТА НА СЕДНИЦАТА НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА _____
НА КОЈА СЕ ГЛАСА ЗА ОТПОВИК НА _____ (име и презиме), ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР

НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

(Точ. 1 до 5 на овој записник се исти како точ. 1 до 5 во Записникот за работата на седницата на Собранието на општината на која се врши избор на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ — Образец бр. 20.

6. Претседавачот утврдува дека на седницата е присутно мнозинството на делегати и дека Собранието на Општината може полноважно да пристапи кон гласање за отповик на делегатот, а потоа објавува дека заедничка седница на сите собори е свикана заради гласање за отповик на _____ делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ што го распишала Републичката — Покраинската изборна комисија _____

(Бидејќи не е присутно мнозинството на делегати од сите собори, седница е одложена и нова е закажана за _____ година во _____ часот).

Претседавачот потоа го објасни начинот на гласање (ги чита одредбите на член 88 од Законот).

7. Претседавачот објавува дека се примени _____ (со букви: _____), заверени гласачки ливчиња.

Со прозивка по списокот му предава на секој делегат гласачко ливче, а потоа се пристапува кон гласање.

Вкупно гласаа _____ делегати на Собранието на општината.

8. Откако е завршено гласањето, претседавачот со двајца членови на работното претседателство пристапува кон утврдување на резултатите на гласањето.

9. По утврдувањето на резултатите на гласањето, претседавачот објавува:

вкупно гласале _____ делегати, од кои: за отповик _____ делегати, против отповик _____ делегати.

За неважечки се прогласени _____ гласачки ливчиња.

10. Работното претседателство утврдува дека _____ е отповикан (не е отповикан).

11. Бидејќи дневниот ред е исцрпен, седницата е завршена во _____ часот.

Записничар,

Претседавач,

Членови на работното претседателство:

- 1) _____,
- 2) _____,
- 3) _____.

Образец бр. 35

Решение на републичката, односно на покраинската изборна комисија со кое се решава по приговорот поднесен поради неправилности во работата на соборот на Собранието на општината при изборот на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ (член 95 од Законот).

Решението се составува во потребен број примероци и се доставува до подносителот на приговорот.

Републичката-Покраинската изборна комисија _____ решавајќи по приговорот од _____, делегат на соборот на Со-

(име и презиме)

бранието на општината односно од кандидатот _____, од листата на кандидатите

(име и презиме)

на Кандидионата конференција поради неправилности во работата на соборот на Собранието на општината _____, а врз основа на член 95 став 2 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, донесува

РЕШЕНИЕ

I. Приговорот од _____ делегат на соборот (кандидат) не се усвојува.

II. 1. Приговорот од _____ делегат на соборот (кандидат) се усвојува.

2. Гласањето за изборот на делегати во Сојузниот собор во Собранието на општината _____ се поништува.

Образложение

(Да се наведат причините поради кои не е усвоен приговорот, односно поради кои е усвоен).

Републичка — Покраинска изборна комисија
Во _____, на _____ година.
Бр. _____

Секретар,

Претседател,

(М.П.)

Поука за правниот лек

Жалба против решението на републичката, односно покраинската изборна комисија се поднесува до судот определен со закон на републиката, односно на автономната покраина, а може да ја изјави подносителот на приговорот, во рок од четириесет и осум часа од приемот на решението.

Образец бр. 36

Решение на републичката, односно покраинската изборна комисија со кое се решава по приговорот поднесен поради неправилности во постапката за поведување отповик на делегат во Сојузниот собор и поради неправилности во постапката за гласање за отповик (член 99 на Законот).

Решението се составува во потребен број примероци и се доставува до подносителот на приговорот.

Републиката-Покраинската изборна комисија решавајќи по приговорот од делегацијата (членот на делегацијата _____, делегат за чиј отповик се води постапка) поради неправилности во постапката за поведување отповик или поради неправилности во постапката за гласање за отповикот на _____, делегат во

(име и презиме)

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, а врз основа на член 99 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, донесува

РЕШЕНИЕ

- I. Приговорот не се усвојува.
- II. 1. Приговорот се усвојува.
2. Постапката за поведување отповик (гласање за отповик) се поништува.

Образложение

(Да се наведат причините поради кои не е усвоен приговорот, односно поради кои е усвоен).

Република — Покраинска изборна комисија

Во _____, на _____ година.

Секретар,

Претседател,

(М.П.)

Поука за правниот лек

Жалба против решението на републиката, односно покраинската изборна комисија се поднесува до судот определен со закон на републиката, односно на автономната покраина а може да ја изјави подносителот на приговорот, во рок од три дена од денот на приемот на решението.

Образец бр. 37

Записник за работата на републиката, односно покраинската изборна комисија заради утврдување на резултатите на гласањето за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ (член 69 и 79 од Законот).

Записникот се составува во три примероци, од кои еден се доставува до Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

ЗАПИСНИК

ЗА РАБОТАТА НА РЕПУБЛИКАТА ОДНОСНО ПОКРАИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НА СР-САН _____ ЗАРАДИ УТВРДУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ НА ГЛАСАЊЕТО ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

I. Седницата на Републиката-Покраинската изборна комисија се одржува на _____ година и ја започна работата во _____ часот.

2. На седницата присуствуваат: претседателот _____ секретарот _____

и членовите: _____

3. Републиката-Покраинската изборна комисија ги прими записниците и другите изборни материјали за избор на делегати во Сојузниот собор од сите општински изборни комисији од територијата на Републиката (Покраината) и утврди дека седниците на сите собранија на општините за избор на делегати во Сојузниот собор се одржани во времето _____ 1978 година.

(од — до)

Од записниците и од другите материјали Комисијата го установи следниот преглед на бројот на избирачите, делегатите во собранијата на општините (вкупно присутни на седницата и гласале) и број на неважечки гласачки ливчиња:

Реден број	Назив на општината	Вкупно избирачи	Делегати на СО			Неважечки гласачки ливчиња
			вкупно	присутни на седницата на СО	гласале	
1						
2						
3						
4 итн.						
Вкупно:						

4. Комисијата по извршеното разгледување на целокупните материјали утврди дека изборите се (не се) правноисправно спроведени во согласност со одредбите од Законот (ако не се да се наведат неправилностите).

5. Врз основа на изборните материјали комисијата утврди:

1) Дека добиле мнозинство гласови во сите собранија на општините следните кандидати и дека одделни од нив добиле гласови:

Реден број	Име и презиме	Број на гласовите во СО
1		
2 итн.		

2) Дека добиле мнозинство гласови во собранијата на општините на чии територии живеат мнозинството работни луѓе и граѓани на републиката, односно автономната покраина следните кандидати:

Реден број	Име и презиме	Број на гласовите	Број на работните луѓе и на граѓаните што живеат на териториите на општините во чии собранија кандидатот добил мнозинство гласови
1			
2			
3			
4 итн.			

3) Дека не добиле потребно мнозинство гласови во Собранијата на општините, па спрема тоа не се избрани, за делегат следните кандидати:

Реден број	Име и презиме	Број на гласовите
1		
2		
3 итн.		

Врз основа на утврдените резултати на гласањето Комисијата утврди дека за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ се избрани:

- 1) _____,
(име и презиме, датум на раѓањето, занимање, национална припадност и означување на делегацијата чиј член е)
- 2) _____,
(име и презиме, датум на раѓањето, занимање, национална припадност и означување на делегацијата чиј член е)

Комисијата ја заврши работата во _____ часот.
Во _____ на _____ година.

Секретар,

Претседател,

(М.П.)

Членови:

1. _____,
2. _____,
3. _____,
4. _____, итн.

- 1) Кои материјали и во кои рокови треба да достават општинските изборни комисији утврдува со своја одлука републичката односно покраинската изборна комисија.

Образец бр. 38

Извештај на Републичката-Покраинската изборна комисија за резултатите од изборите за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ (член 71 став 2 и член 79 на Законот).

Извештајот се составува во три примероци, од кои еден се доставува до Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

ИЗВЕШТАЈ

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ОД СР — САП _____

1. Изборите за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ се одржани во сите собранија на општините на територијата на СР — САП _____ во деновите _____ година.

2. Изборот на делегати во Сојузниот собор е извршен врз основа на листата на кандидатите што ја утврди Кандидационата конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Републиката — Покраината на седницата од _____ година, а листата ја потврди Републичката — Покраинската изборна комисија со решението бр. _____ од _____ година.

На листата на кандидатите имаше _____ кандидати.

3. Во сите собранија на општините на територијата на СР — САП _____ има вкупно _____ делегати. На изборните седници присуствуваа вкупно _____ делегати на собранијата на општините, а гласаа _____ делегати.

4. На сите седници на собранијата на општините за избор на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ беа присутни мнозинството делегати на секој собор во смисла на член 57 на Законот.

5. Одделни кандидати за делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ добија гласови, и тоа:

Реден број	Име и презиме	Доби вкупно гласови
1		
2 итн.		

Неважечки гласачки ливчиња имаше вкупно _____ (со букви: _____).

6. Мнозинство гласови во сите собранија на општините добија следните кандидати:

Реден број	Име и презиме
1	
2 итн.	

7. Мнозинство гласови во собранијата на општините на чии територии живеат мнозинството работни луѓе и граѓани на републиката, односно автономната покраина добија кандидатите:

Реден број	Име и презиме
1	
2 итн.	

8. Спрема тоа, за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ се избрани следните делегати:

Реден број	Име и презиме
1	
2 итн.	

Републичка — Покраинска изборна комисија
СР — САП _____

Во _____ на _____ година.

Секретар,

Претседател,

(М.П.)

Членови:

- 1) _____,
- 2) _____,
- 3) _____, итн.

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА РЕЗУЛТАТИТЕ НА ИЗБОРИТЕ БРОЈ 1

Реден број	Назив на општината	Број на работните луѓе и на граѓаните што имаат право да избираат делегации на МЗ (член 67)	Број на делегатите на сите соборите на собранието на општината	Број на делегатите присутни на изборната седница на собранието на општината	Број на делегатите што гласале на изборната седница на собранието на општината	Број на неважечките ливчиња (член 63)	Забелешка
1	2	3	4	5	6	7	8

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА РЕЗУЛТАТИТЕ НА ИЗБОРИТЕ БРОЈ 2а

Реден број	Име и презиме на избраниот делегат	Реден број од листата на кандидатите	Вкупен број на гласовите што го добил во сите СО	Добил мнозинство гласови во сите СО (да — не)	Добил мнозинство гласови во СО на чии територии живеат мнозинството избирачи		Забелешка
					пазив на општините	вкупен број на избирачите во тие општини	
1	2	3	4	5	6	7	8

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА РЕЗУЛТАТИТЕ НА ИЗБОРИТЕ БРОЈ 2Б

Реден број	Име и презиме на избраниот делегат	Пол	Датум на раѓањето	Занимање	Национална припадност	Адреса на постојаното домување (место, улица и број), број на телефонот во станот	Назив на самоуправната организација — заедница во која работи, адреса (место, улица и број) и број на телефонот
1	2	3	4	5	6	7	8
ЗАВЕЛЕШКА: Избраните делегати треба да се запишат со ист редослед и под ист реден број како и во табеларниот преглед 2а.							

169.

Врз основа на член 244 од Уставот на СФРЈ, Сојузниот извршен совет, Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора, Извршниот совет на Собранието на СР Хрватска, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Словенија, Извршниот совет на Собранието на СР Србија, Извршниот совет на Собранието на САП Косово и Извршниот совет на Собранието на САП Војводина, склучуваат

ДОГОВОР

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНАТА РАБОТА

Член 1

Учесниците на овој договор се согласни да преземат мерки и активности со закони да се регулираат основните критериуми за уредување на: работата подолга од полното работно време, вршењето на самостојна дејност во вид на споредно занимање, работата на работниците што го оствариле правото, односно ги исполниле условите за лична пензија, вршењето на привремени или повремени работи во основна организација на здружен труд, односно работна заедница по основ на договор и работата на работниците надвор од основна организација на здружен труд, односно работна заедница во која засновал работен однос со полно работно време (во натамошниот текст: дополнителната работа), како и да преземаат други мерки со кои се обезбедува спроведувањето на овој договор.

I. Работа подолга од полното работно време

Член 2

Учесниците на овој договор се согласни да преземат мерки и активности воведувањето на работа подолга од полното работно време (во натамошниот текст: прекувремената работа) со закон да се сведе на исклучителни случаи, како што се:

1) кога основна организација на здружен труд, работна заедница, односно работна заедница на орган на општествено-политичка заедница (во натамошниот текст: основна организација) ќе ја снајде или непосредно ѝ претстои несреќа (земјотрес, поплава, и други елементарни непогоди; пожар, експлозии и јонизирачки зрачења; епидемии или зарази од поголеми размери; загадување на води и прехранбени намирници во поголем обем; сообраќајни и други несреќи од поголем обем и др.) — но само онолку време колку што е неопходно да се спасат човечките животи или да се зачуваат материјалните добра;

2) кога е неопходно работата да се продолжи за да се заврши процесот на работата, односно работите и работните задачи, чие запирање или прекинување би нанело значителна материјална штета или би ги загрозувало животот и здравјето на луѓето, за да се спречи со работата расипување на сировини и материјали или да се отстрани дефект на средствата за работа — но само онолку време колку што е неопходно за да се отстранат или спречат штетни последици;

3) кога определени работи и работни задачи, од чие вршење зависи производството, односно работењето на други основни организации, поради настанати исклучителни околности, не можат да се завршат во полното работно време (обезбедување на електрична енергија или транспорт и др., од кои зависи процесот на производството, односно на

работењето на други основни организации), со тоа што да се прибави одобрение од органот определен со републички закон;

4) кога поради ненадејна отсутност на работник од работа е неопходно да се спречи загрозувањето од посебен општествен интерес или растројување на процесот на производството, односно на работењето, ако штетните последици не можат да се отстранат на друг начин.

Учесниците на овој договор се согласни дека работниците во основна организација можат прекувремена работа да воведуваат само во согласност со самоуправниот општ акт на основната организација, а согласно со законот на републиката, односно на автономната покраина со кој поблиску се определуваат случаите во кои и условите под кои таквата работа може да се воведе во смисла на став 1 од овој член.

Член 3

Учесниците на овој договор се согласни да преземат мерки и активности со закон да се утврди обврската на основните организации најмалку еднаш годишно да ги анализираат причините и обемот на прекувремената работа заради преземање на соодветни мерки за укинување, односно ограничување на таа работа.

Член 4

Учесниците на овој договор се согласни да преземат мерки и активности со закон да се утврди обврската на основните организации анализите од член 3 од овој договор да ги доставуваат до надлежните органи утврдени со републички, односно покраински закон кои, зависно од утврдената состојба, ќе преземаат, во согласност со законот, соодветни мерки за ограничување на прекувремената работа.

II. Вршење на самостојна дејност во вид на споредно занимање

Член 5

Учесниците на овој договор се согласни да преземат мерки и активности со закон да се обезбеди:

1) определени услуги, како споредно занимање, да можат да вршат и лица во работен однос, лични пензионери, воени инвалиди, инвалиди на трудот и домаќинки, што за тоа ги исполнуваат пропишаните услови, само ако на определено подрачје постои потреба од такви услуги;

2) лицата што се наоѓаат во работен однос во основни организации, да можат да вршат определени услуги во вид на споредно занимање во согласност со органот на управување на својата основна организација, односно со старешината на органот;

3) определени услуги во вид на споредно занимање да можат да вршат само врз основа на дозвола издадена од надлежниот општински орган на управата кој истовремено цени дали во значителна мера е изразена потребата на граѓаните од односните услуги;

4) лицата што вршат определени услуги во вид на споредно занимање да не можат да користат дополнителна работа од други лица ниту да држат ученици на практична обука;

5) за одделни случаи на кршење на прописи за овој вид дополнителна работа, покрај другите мерки, да може со закон да се утврди и заштитната мерка одземање на противправно стечениот имот.

III. Работа на работниците што оствариле право, односно ги исполниле условите за лична пензија

Член 6

Учесниците на овој договор се согласни да преземат мерки и активности со закон да се уреди лицата што го оствариле правото на лична пензија да можат да засноват работен однос ако на конкурс, односно јавен оглас не се пријават невработени или други работници што ги исполнуваат условите за работа на работите, односно работните задачи заради чие вршење се заснова работен однос.

Ако согласно со став 1 од овој член вршење на работите и работните задачи за кои е распишан конкурс, односно јавен оглас не се обезбеди засновање на работен однос со нов работник, односно со распоредување на работник, учесниците на овој договор се согласни да преземат мерки и активности со закон да се утврди дека работниците во основната организација се должни најдоцна секои дванаесет месеци јавно да ги огласуваат работите, односно работните задачи што ги врши работникот што го остварил правото на лична пензија, сè додека засновањето на работниот однос со работник кој не остварил право, односно не исполнил услови за лична пензија.

Член 7

Заради спречување на неоправдано и нереално определување на работен стаж како услов за засновање на работен однос, што е пречка за вработување на млади школувани кадри и други стручни работници, учесниците на овој договор се согласни да преземаат мерки и активности со закон да се утврди обврската за работите и работните задачи за чие успешно вршење, со оглед на нивниот вид, сложеност и одговорност е потребно и определено работно искуство, со самоуправен општ акт тоа работно искуство, да се изразува со елементи што ја потврдуваат вистинската способност на кандидатот за вршење на тие работи (претходна работа на исти или слични работи, објавени трудови, претходно проверување на работните способности и сл.), а не со должината на работниот стаж како формален елемент за докажување на работно искуство.

Учесниците на овој договор се согласни со закон да се оневозможи пропишување на работен стаж за помалку сложени работи на кои млади школувани кадри би можеле да се вработуваат веднаш по завршеното школување, или по завршувањето на приправничкиот стаж.

IV. Вршење на привремени или повремени работи во основна организација по основ на договор

Член 8

Учесниците на овој договор се согласни да преземат мерки со закон да се обезбеди:

1) вршењето на привремени или повремени работи во основни организации по основ, на договор (во натамошниот текст: работа по договор) да не може да трае подолго од 30 дена, освен во исклучителни случаи предвидени со закон во кои работата по договор, по исклучок, може да трае најдолго 60 дена во текот на една календарска година;

2) за работата по договор да се ангажираат невработени или делумно вработени работници, а по исклучок, ако такви работници нема, да може да се ангажира и вработен работник во согласност со основната организација во која се наоѓа во работен однос;

3) на работникот за работата по договор да му се обезбеди право на заштита при работата, право на социјално осигурување за случај на несреќа при работата или професионална болест, како и право на одмор во текот на работата, ако работата по договорот е во врска со работата на работникот во основната организација;

4) основната организација да биде должна најмалку еднаш годишно да ја анализира работата по договор заради ограничување на таа работа и вршењето таквите работи, односно работни задачи и заради засновање на работен однос со нови работници на неопределено време или на определено време со полно или непотполно работно време;

5) договорот за вршењето на привремени или повремени работи да се склучува во писмена форма и да ги содржи особено видот, начинот и рокот на извршувањето на работите и начинот на утврдувањето на надоместот за работата по договор;

6) основната организација да биде должна анализата на работата по договор да ја доставува до надлежниот орган утврден со републички закон кој може, по потреба, да презема соодветни мерки за ограничување на работата по договор.

Член 9

Учесниците на овој договор се согласни да преземат мерки и активности со закон да се предвиди дека основната организација е должна да ја извести самоуправната интересна заедница во областа на вработувањето кога, во согласност со самоуправниот општ акт и со закон, ќе утврди потреба од вршење на определена работа по договор, што трае подолго од 30 дена.

Ако основната организација во рокот утврден со закон од самоуправната интересна заедница во областа на вработувањето не добие одговор дека таа заедница во својата евиденција има невработен работник од соодветна стручност што ја прифаќа работата по договор, работата по договор може да се заснове со друг работник.

V. Работа на работник надвор од основната организација во која засновал работен со полно работно време

Член 10

Учесниците на овој договор се согласни да преземат мерки и активности со закон да се утврди обврската дека работник што во работен однос во една основна организација остварува полно работно време, може само во уште една основна организација да работи до половина од полното работно време под услов:

1) на претходно објавен конкурс или оглас, што се повторува најдоцна секои 12 месеци, да не се пријавиле невработени или други работници што ги исполнуваат условите за вршење на такви работи, односно работни задачи;

2) работникот да добил согласност за таквата работа од основната организација во која го остварува полното работно време на работи и работни задачи што ги врши;

3) врз основа на работата во друга основна организација работникот да го остварува правото на самоуправување, да учествува во распределбата на средствата за лични доходи, сразмерно со времето поминато на работа и со резултатите од работата, како и правото на социјално осигурување за случај на несреќа при работата или професионална болест.

Учесниците на овој договор се согласни да преземат мерки и активности со прописи да се утврди начинот на исплатување на личниот доход што работникот, согласно со одредбите од овој член, го остварува во друга основна организација.

VI. Евиденција

Член 11

Учесниците на овој договор се согласни да преземат мерки и активности со закон да се утврди обврската на основните организации до самоуправната интересна заедница во областа на вработувањето и до органите и организациите утврдени со закон редовно да доставуваат податоци за бројот на работниците што работеле по основ на дополнителна работа што се регулира со овој договор и за тоа да ги известуваат работниците во основната организација.

Член 12

Учесниците на овој договор се согласни одредбите на овој договор сообразно да се применуваат и врз работниот однос на работниците вработени кај работни луѓе што самостојно вршат дејност со лична работа со средства на трудот во сопственост на граѓани, односно кај граѓански правни лица.

VII. Спроведување на Договорот

Член 13

Учесниците на овој договор се обврзуваат дека меѓусебно ќе се известуваат за спроведувањето на овој договор и за преземањето на мерки за нивното извршување.

Спроведувањето на овој договор го следи Сојузниот комитет за труд и вработување, за тоа ги известува учесниците на овој договор и им предлага соодветни мерки во врска со спроведувањето на овој договор.

Член 14

Постапка за измени и дополненија на овој договор може да поведе секој учесник на овој договор.

Постапката од став 1 на овој член се поведува со писмено барање, што се доставува до сите учесници на овој договор и до Сојузниот комитет за труд и вработување. Тоа барање ги содржи причините поради кои се поведува постапка за измена и дополнење на овој договор.

VIII. Завршна одредба

Член 15

Овој договор влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

За Сојузниот извршен совет,
Светозар Пеповски, с. р.
член на Советот
и претседател
на Сојузниот комитет
за трудот и вработување

За Извршниот совет на
Собранието на СР Босна и
Херцеговина,

Алија Авдик, с. р.
член на Советот и
републички секретар за труд

За Извршниот совет на
Собранието на СР Црна Гора
Драгослав Ѓурановиќ, с. р.
заменик-републички
секретар за труд, здравство
и социјална заштита

За Извршниот совет на
Саборот на СР Хрватска,
Благо Добец, с. р.
член на Советот и
републички секретар за труд

За Извршниот совет на
Собранието на
СР Македонија,
Милан Хорват, с. р.
член на Советот и
републички секретар за труд

За Извршниот совет на
Собранието на СР Словенија,
Павле Гантар, с. р.
член на Советот и
републички секретар за труд

За Извршниот совет на
Собранието на СР Србија,
Милијан Поповиќ, с. р.
републички секретар за труд

За Извршниот совет на
Собранието на САП Косово,
Бејадин Елези, с. р.
член на Советот

За Извршниот совет на
Собранието на САП
Војводина,
Горѓе Цветковиќ, с. р.
член на Советот и
покрински секретар за труд

По извршеното споредување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Законот за здравственото осигурување на воените осигуреници, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/72, 67/73 и 58/76, се поткрале долунаведените грешки, па се дава

ИСПРАВКА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ

1. Во изменетиот член 20 став 1 наместо зборот: „утврдува“ треба да стои: „пропишува“, а во став 2 наместо зборот: „пропишува“ треба да стои: „утврдува“.

2. Во член 54 во изменетиот став 3 наместо зборовите: „го утврдува начинот“ треба да стои: „го пропишува начинот“.

Од Секретаријатот за законодавство на Собранието на СФРЈ, Белград, 16 февруари 1978 година.

По извршеното споредување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 13/76 и 58/76, се поткрале долунаведените грешки, па се дава

ИСПРАВКА НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ

1. Во член 17 став 4 наместо зборовите: „на армискиот додаток“ треба да стои: „армискиот додаток“.

2. Во член 79 став 1 наместо зборовите: „права на користење“ треба да стои: „права, врз користењето“.

3. Во член 87 став 1 точка 2 наместо зборот: „аерограф“ треба да стои: „аерофотограф“.

4. Во член 122 наместо зборовите: „се обезбедуваат средства“ треба да стои: „обезбедување средства“.

5. Во член 139 став 1 точка 3 наместо зборовите: „децата — уживатели“ треба да стои: „децата на уживателите“, на обете места.

6. Во член 151 став 2 наместо зборот: „утврдува“ треба да стои: „уредува“.

7. Во член 161 став 1 наместо зборот: „усогласува“ треба да стои: „усогласи“.

8. Во член 185 став 1 наместо зборовите: „Заедницата на пензиското“ треба да стои: „Заедниците на пензиското“.

Од Секретаријатот за законодавство на Собранието на СФРЈ, Белград, 16 февруари 1978 година.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 и 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ

Се разрешува од должноста директор во Сојузниот завод за општествено планирање Владимир Пејовски, со 31 март 1978 година, поради заминување во пензија.

Именуваниот ќе ги остварува правата од работен однос, во смисла на член 45 од Законот за орга-

низацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации, во Сојузниот завод за општествено планирање до 31 март 1979 година.

Е. п. бр. 73
9 февруари 1978 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Доброслав Кулафик, с. р.

Врз основа на член 43в од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 и 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи се назначува Паун Шербановиќ, досегашен амбасадор на СФРЈ во Република Индонезија.

Е. п. бр. 74
8 февруари 1978 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Доброслав Кулафик, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Босна и Херцеговина

— по повод на осумдесетгодишнината на постојењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

„Електробосна“ електрохемијска и електротермичка индустрија — Јајце;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Врдољак Иве Анто;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНА СВЕЗДА

Попара Обрада Душан;

Од СР Црна Гора

— по повод на педесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во образованието и воспитувањето на младите и за значаен придонес кон ширењето на просветата и културата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Гимназија „Милоје Добрашиновић“ — Бијело Поље;

— по повод на шеесетгодишнината на животот, а за долгогодишна револуционерна работа и за извонредни заслуги во изградбата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, за развивање и јакнење на свеста на нашите граѓани во борбата за слобода и независност на нашата земја, како и за значаен придонес кон нејзината политика на мирот и пријателската соработка со други држави

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА СО ЛЕНТА

Пајковић Цветка Ђоко;

Од СР Хрватска

— по повод на седумдесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Хидроелектране на Крки и Зрмањи — Книн;

— по повод на дваесет и петгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Хидроелектрана „Никола Тесла“ — Трибаљ;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Грујић Дује Маринко, Першен Николе Мирко;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Јанековић-Шкарић Душана Дара;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бекић Миће Милан, Палавршић Вјекослава Јошко, Сингер-Илеј Роберта Мелита, Шарар Ловре Драго;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Фочић Стјепана Јаков, Тодоровић Николе Буро, Војновић Јована Милан;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бобинац Павла Никола;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Сучец Павла Иван;

Од СР Македонија

— по повод на дваесет и петгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Хидроелектрани „Маврово“ — Гостивар.

Бр. 85

23 јуни 1977 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

Од СР Србија

— по повод на шеесетгодишнината на животот и долгогодишната револуционерна работа, а за

особени заслуги во јакнењето на свеста на нашите граѓани во борбата за слобода и независност на земјата, како и за придонес кон политиката на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и други земји

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Антуновиќ Игњата Риста.

Бр. 86
24 јуни 1977 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Босна и Херцеговина

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Дервишкадиќ Ариф Рагиб, Фетахагиќ Ахмета Кадро, Гудељевиќ Илије Иван, Кесиќ Михаила Илија, Прашо Тахира Амир, Симиќ Петра Саво;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Атлагиќ Ђорђевиќ Светка Роксанда, Бабиќ-Аџиќ Марка Јованка, Бећирспахиќ-Премиловац Мустафе Хатица, Белтрам-Басариќ Димитрија Радомила, Брозниќ Лазара Владимир, Ђориќ-Аралица Арсе Анкица, Целетовиќ-Бајиќ Васе Загорка, Фетахагиќ-Пирија Тамила Разија, Гулан-Диздар Сулејмана Фикрета, Хаџовиќ Абида Исмет, Ибраковиќ Мехе Исмет, Илиќ Гаврила Анђа, Јанковиќ Јове Стојан, Јауз Станка Никола, Јерин Августа Отмар, Јусуповиќ Мехе Тахир, Калаџиќ Миље Сретко, Кентера Стјепана Данило, Кијац Стојана Новица, Крсмановиќ-Цвејиќ Милана Нада, Кучук Триве Драгутин, Куниќ Лазе Даница, Лазаревиќ-Захировиќ Хасана Ениса, Лукиќ-Обућина Тодора Ратомирка, Љубоја-Шормаз Васе Милица, Мандиќ Јове Бранко, Момчиловиќ Василије Момчило, Ниниќ Лазе Ђорѓо, Ножица Шћепана Ристо, Панинчиќ

Драгутин Драгољуб, Петровски Николе Петар, Поцара-Војчиќ Јован Цвијета, Радиќ Михајила Јово Радовиќ Милоша Ранко, Ракочевиќ-Ашанин Милосава Која, Рувиќ Салке Ибро, Селмановиќ Сулејмана Ибро, Симиќ Радисе Драго, Шевкушиќ-Радаковиќ Раде Душанка, Шормаз-Перишиќ Васе Вукосава, Штикиќ Миладина Мирко, Шућур Гавре Саво, Тришиќ Јована Петар, Тришиќ Пере Станко, Трниниќ Душана Милан, Велимир Стојана Мирко, Видовиќ-Торман Ђуре Невенка;

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Ђериќ-Милошевиќ Обрена Бојана, Илиќ Гаврила Анђа, Калавер-Радиќ Николе Драгиња, Кучук Триве Драгутин, Локмиќ Дервиша Раска, Паниќ Марка Никола, Пилиповиќ Васиља Петар, Поповац-Ђурковиќ Стеве Здравка, Тришиќ Јована Петар;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Црномарковиќ Вида Живко, Ђурица-Мариќ Илије Радојка, Ђурковиќ Секуле Раде, Гавриќ Илије Милан, Иванчевиќ Михајла Триво, Ковиљац Стевана Јован, Лакиќ Јове Млађен, Митровиќ Степана Марко, Оро Гаје Славко, Самарџиќ-Бушко Миха Катица, Смедеренац Светислава Милош, Туркушиќ Хамдије Азиз;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Арежина Павла Тривун, Баца Бећира Арслан, Богдановиќ-Круниќ Симе Славка, Бојаџиќ Вехбије Нешад, Бошњак Грге Иван, Божиќ Марјана Боровиќ, Бурсаћ-Трниниќ Стеве Мика, Чавалиќ Фајка Мустафа, Челиќ Мује Бего, Дабиќ Које Саво, Димитријевиќ Димитрија Будимир, Дугоњевац Ристе Алекса Ђекиќ-Веселиновиќ Илије Госпава, Ђериќ-Милошевиќ Обрена Бојана, Ђурђевиќ-Батиниќ Јове Недељка, Гајиќ Саве Максо, Граховац Миле Џајета, Јаковиќ Петра Аница, Јакубовиќ-Рамљак Ибре Аџа, Јелеч-Беллум Салиха Фатима, Јововиќ-Поповиќ Благоја Радојка, Калавер-Радиќ Николе Драгиња, Катиќ Марка др Златан, Кнежевиќ-Радан Пере Босиљка, Кошпо-Бећира Салко, Кучук Триве Драгутин, Локмиќ Дервиша Раска, Лукиќ-Бошковиќ Јована др Љубица, Мачар Николе Милутин, Макијевиќ Пере Милош, Милошевиќ Тодора Боровиќ, Миловчиќ Максима Мирко, Мирковиќ-Ступар Мире Мара, Мишковиќ Илије Владе, Никиќ-Бајер Људевита Славица;

Николиќ Јована Слободан, Новак Андрије Урош, Новаковиќ Обре Стојан, Обрадовиќ Вељка Лабуд, Обућина-Чежајиќ Реџепа Сафија, Папо-Данов Даниела Рашела, Павловиќ Милована Љубисав, Пекиќ Миладина Симо, Перван Мурата Алија, Пилиповиќ-Ќибиќ Митра Анка, Пуриватра Асима Зилхица, Рабреновиќ-Поповиќ Шуја Видосава, Рајиќ Јове Остоја, Ракита Гојка Бранко, Рашевиќ-Бурсаћ Милана Марија, Салкиќ Мухе Исмет, Сијерчиќ-Займиќ

Хилмија, Шкоро Чедо Саво, Трговчевић Стеве Бош-
ко, Унковић Јована Ђорђе, Весић Симе Љубо,
Видовић-Дордић Јована Нада, Видовић Станка Саво,
Вода Димитрије Славко, Вуковић Светозара Славко,
Зелко Стипана Андрија, Зелко Матише Јуре, Зелко
Стипана Мате;

— за заслуги и постигнати успеси во работата
од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Аћимовић Косте Мирон, Ашкрабић Обрада
Милан, Бера Станка Момчило, Бојић Драгана Бор-
ко, Чано Тахира Ибрахим, Делић Мирка Драго,
Деронић Обрада Милован, Диздаревић Хасана
Мехо, Драшковић Божидара Душан, Дурић Хасана
Асим, Цанановић Асима Сулејман, Ђурковић Стеве
Драгољуб, Елез Крсте Петко, Ферхатбеговић На-
зифа Зијад, Гавранчић-Жмикић Јосипа Милена,
Грачанин Војина Невенко, Илић Бошка Перо, Ја-
нуш Данила Војислав, Јеличић Божидара Његован,
Јовичић Панте Миласав, Капо Зајке Мустафа,
Карић-Вукосав Јове Душанка, Колев Тодора Мил-
ко, Косо Хамида Салих, Кулагић Салке Акиф,
Кустура Мустафе Мевлида, Лихић Мустафе Рамиз,
Макаш Наила Абдулах, Манџука-Јерковић Милоша
Милка, Мехмедовић-Симеуновић Милоја Разуменка,
Момић Хасана Хасиб, Мемисевић Хусеина Бахра,
Мердан Омера Енес, Мешић Зулфе Гамил, Михај-
ловић Јевте Божо, Милановић Неђе Свето, Митро-
вић Рајка Саво, Мурановић Ибрахима Ариф, Мус-
тапић Ивана Перо, Нешић Славољуба Драгослав,
Павковић Радомира Вељко, Полић-Којић Стевана
Босилка, Пријић Ибре Мухарем, Пролић Тахира
Сенд, Радојевић Арсена Милош, Радошевић Крсте
Миленко;

Рајак Војина Милорад, Ристић Ивана Радивоје,
Росић Марка Рајко, Салкић Хусе Адила, Скоко
Обрена Миливоје, Стахић Мехе Мурис, Сотиров
Петра Милорад, Стојменовић Стојана Милан, Ступар
Нике Стево, Шајковић Хајре Мустафа, Шишарица
Јове Милорад, Тушевљак Бранка Мирко, Вуковић
Милана Милош, Зелко Николе Миљенко;

— за покажана храброст во борбата против неп-
ријателот за ослободување на земјата

СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ

Видовић Станка Саво,

— за залагање во социјалистичката изградба
на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Чешко Мухарема Абдуселам, Ђосић Лаке Или-
ја, Џеко Арифа Хусеин, Гузина-Ковачевић Јована
Љубица, Јусић Салке Шабан, Миличевић-Врџа
Ђуре Даринка, Мочевић Гавра Васо, Нухановић-
Вилоторац Ахмеда Шефика, Сухи Рудолфа Сиг-
мунд;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Ајановић-Муфтић Сулејмена Наима, Бусул-
аџић Османа Ибрахим, Деспотовић-Павић Драго-
љуба Љубица, Каришиќ Миладина Богданка, Ми-

линовић-Рацковић Бранка Душанка, Опрашић
Сабита Рамиз, Панчић Хасана Раза, Плехо-Пашић
Галиба Злата, Пољо Сејфе Сејдо, Спахић Халида
Касим.

Бр. 88
30 јуни 1977 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ- ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на
Социјалистичка Федеративна Република Југославија
и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликуваат:

Од СР Хрватска

— за особени заслуги и постигнати успеси во
работата од значење за социјалистичката изградба
на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Бекић Стеве Милорад, Дивљак Манојла Дане,
Марковић Стјепана Јурај;

— за особени заслуги во создавањето и ширење-
то на братството и единството меѓу нашите народи
и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Јарић Мане Паво, Штековић Ананије Вујадин,
Вучетић Паво Стеван;

— за заслуги и постигнати успеси во работата
од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Јанус Милоша Милан, Љубојевић Богдана Симо,
Радовановић Илије Петар, Рокић Томе Стјепан,
Шкобић Станка Давор;

— за заслуги и постигнати успеси во работата
од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Арнаутовић Хајдора Омер, Фукат Мате Катица,
Хорват Фране Ђуро, Коларић Петра Антун, Кола-
шинац-Тркуља Боже Перка, Комљеновић Стеве
Ђорђе, Маљковић Јована Петар, Милиновић Љу-
бана Петар, Перковић-Ратковић Ладислава Вејна,
Петровић Чедомира Драган, Прилева Илије Стојан,

Рајчевић Јанка Богдан, Станковић Јосипа Милан,
Топоран Ибрахима Ибрахим, Турајлић Николе Јован;

— за залагање во социјалистичката изградба
на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Чизмар Стеве Милан;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Белошевић Мије Иван, Ђелап Милана Љубан,
Гаић Илије Славко, Јекић Стевана Милан, Коларић
Стјепана Стјепан, Коњевић Јосипа Пашко, Лазић
Ранка Перо, Метикош Драгана Драгиша, Милаковић
Лазара Милан, Петровић Душана Бранко, Росс Ива-
на Милка, Санадер Раде Милан, Северац Стјепана
Јосип, Штајцар Томе Владимир, Видовић Томе
Антун.

Бр. 91
11 јули 1977 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
144. Одлука за распишување избори за делегати во Сојузниот собор и во Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ — — — — —	221
145. Одлука за начинот на формирање на цените за преработки од месо — — — — —	221
146. Одлука за определување на стоките за кои стоконите контингенти ги утврдува Сојузниот секретаријат за надворешна трговија во 1978 година — — — — —	221
147. Одлука за начинот и роковите за издвојување на амортизацијата за основните средства што ги сочинуваат капацитетите за производство на предмети на вооружувањето и воената опрема — — — — —	222
148. Одлука за единствените критериуми и постапката за склучување самоуправни спогодби на основните и други организации на здружен труд и на другите општествени правни лица од член 141 на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство, за остварување на правото на задолжување во странство во 1978 година — — — — —	223
149. Одлука за начинот на формирање на цените во прометот на производи и за важењето на бонификациите — — — — —	224
150. Одлука за начинот на формирање на цените за аеродромски услуги во меѓународниот воздушен сообраќај — — — — —	224
151. Решение за определување на авансот на стоконитиот контингент за злато во 1978 година — — — — —	224
152. Решение за продолжување на важењето на решенијата за царинските контингенти со кои се намалени царините на увозот на специфичната опрема за определени гранки и групации на стопанството — — — — —	225
153. Правилник за содржината на одделни позиции во обрасците збирен биланс на успехот, консолидиран биланс и збирен биланс на приходите и расходите и за начинот на нивното доставување — — — — —	227
154. Правилник за дополнение на Правилникот за податоците за дејствијата во постапката за санација што се запишуваат во регистарот што го води Службата на општественото книговодство — — — — —	230
155. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници, за начинот на уплатување на тие приходи и за начинот на известување на корисниците на тие приходи — — — — —	230
156. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Il Giornale“ — — — — —	230
157. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „TZ“ — — — — —	231
158. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „L'Europeo“ — — — — —	231
159. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „International Herald Tribune“ — — — — —	231
160. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „Time“ — — — — —	231
161. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „Anna Bella“ — — — — —	231
162. Решение за утврдување на Југословенската фармакопеја — — — — —	232
163. Правилник за кројот, бојата, ознаките, видот на материјалот и користењето на службената облека на работниците од службата за безбедност на воздушната пловидба — — — — —	232
164. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за начинот на пополнување и поднесување на исправите во царинската постапка — — — — —	233
165. Правилник за дополнение на Правилникот за царинскиот надзор и за постапката за царинење на стоките сместени под царински надзор — — — — —	234
166. Одлука за минималната стручна подготовка и другите услови што мораат да ги исполнуваат работниците што имаат посебни овластувања и одговорности и другите стручни работници за вршење работи на надворешнотрговскиот промет — — — — —	235
167. Одлука за дополнение на Одлуката за условите под кои плаќањето и наплатувањето во работењето со странство се врши во ефективна странска валута — — — — —	237
168. Упатство за единствените стандарди за изборниот материјал и за обрасците за вршење на одделни дејствија во постапката за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ — — — — —	237
169. Договор за усогласување на основните критериуми за уредување на дополнителната работа — — — — —	261
Исправка на Законот за здравственото осигурување на воените осигуреници — — — — —	263
Исправка на Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници — — — — —	264
Назначувања и разрешувања — — — — —	264
Одликувања — — — — —	264

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пош. факс 226. — Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.